



СЛУЖБА

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1830

2

Službeni vesnik SR

Makedonije

91001 Skopje

rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок, 9 декември 1983

БЕЛГРАД

БРОЈ 62

ГОД. XXXIX

Цена на овој број е 39 динари. — Претплата за 1983 год. изнесува 1.425 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. — Телефон: Централна 650-135; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

758.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА КУПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ-ГОРИВО И МОТОРЕН БЕНЗИН ВО 1984 ГОДИНА

Се прогласува Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за купување на дизел-гориво и моторен бензин во 1984 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 7 декември 1983 година.

П бр. 312

7 декември 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,

Мика Шпиљак, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА КУПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ-ГОРИВО И МОТОРЕН БЕНЗИН ВО 1984 ГОДИНА

Член 1

Со овој закон привремено им се забранува во 1984 година располагањето со дел од општествените средства на организациите на здружен труд и на другите корисници на општествени средства (во натамошниот текст: организациите) за купување на дизел-гориво и моторен бензин, и тоа:

1) на организациите за кои важеше забраната на располагањето со дел од општествените средства за купување на дизел-гориво и моторен бензин во 1983 година — над количествата купени во 1983 година на кои имаа право според одредбите на Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за купување на дизел-гориво и моторен бензин („Службен лист на СФРЈ“ бр 61/82 и 77/82);

2) на организациите за кои во 1983 година не важеше забраната на располагањето со дел од општествените средства за купување на дизел-гориво

и моторен бензин за определен превоз односно за определени видови возила според одредбите на член 2 и член 3 став 3 од Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за купување на дизел-гориво и моторен бензин — над количествата купени за првите девет месеци во 1983 година за тој превоз односно за тие возила, зголемени за една третина.

Член 2

За новооснованите односно новоорганизираните организации што ќе започнат работа по денот на влегувањето во сила на овој закон потрошувачката ќе се определи според сродните организации. Потрошувачката ќе ја утврди надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина.

Со самоуправни спогодба на основните организации на здружен труд во работната организација, односно на работните организации во сложената организација на здружен труд, може да се предвиди дека ограничувањето од став 1 на овој член ќе се изврши за работната организација, односно за сложената организација на здружен труд како целина.

Член 3

Организациите што во текот на 1983 година или во 1984 година го зголемиле бројот на возила и на стационарни мотори со внатрешно согорување, можат да ги зголемат средствата за купување на дизел-гориво и моторен бензин за количествата на гориво што ги утврдуваат врз основа на просечната потрошувачка на гориво за другите свои возила, односно стационарни мотори со внатрешно согорување од ист вид.

Ако организацијата не може да ја утврди височината на средствата од став 1 на овој член, надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина ќе го определи количеството на гориво за новокупените возила и за стационарните мотори со внатрешно согорување врз основа на просечната потрошувачка на гориво за истиот вид возила односно стационарни мотори со внатрешно согорување кај сродните организации.

Член 4

По исклучок од одредбата на член 1 од овој закон, организациите што се занимаваат со земјоделство и рибарство, шумарство, рударство, вклучувајќи ги истражните и подготвителните работи со превоз на патници во градскиот и приградскиот сообраќај, превоз на странски туристи, како и со превоз на стоки и патници во јавниот друмски, железнички, поморски, речен и езерски сообраќај, а што ќе ги зголемат производството или услугите во однос на 1983 година, можат да ги зголемат средствата за купување на количествата на дизел-гориво сразмерно со процентот на зголемувањето на производството или услугите.

Член 5

Забраната на располагањето со дел од општествените средства од член 1 на овој закон не се однесува на купувањето на дизел-гориво и моторен бензин за потребите на органите на општествено-

-политичките заедници и на општествено-политичките организации за вршење на меѓународната активност на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во согласност со програмата на меѓународните посети на тие органи и организации.

Забраната на располагањето со дел од општествените средства од член 1 на овој закон не се однесува на купувањето на дизел-гориво и моторен бензин што се наменети за користење на посебно обележани службени возила за медицински интервенции, на возила што служат за потребите на електродистрибуцијата и на градските комунални организации (водовод и изнесување на губре) и на противпожарни возила.

Член 6

Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на деривати на нафта на мало можат да им продаваат дизел-гориво и моторен бензин на организациите само за бонус купени од организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на деривати на нафта.

Член 7

Организациите се должни во своето книговодство да ги обезбедат пропишаните податоци за користењето на општествените средства за купување на дизел-гориво и моторен бензин.

Сојузниот извршен совет ќе пропише кои податоци се должни да ги обезбедат организациите во своето книговодство и начинот на нивното доставување до Службата на општественото книговодство.

Член 8

Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап организација ако користи општествени средства за купување на дизел-гориво и моторен бензин над количествата утврдени со одредбите од овој закон (член 1 до 4).

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 5.000 до 50.000 динари и одговорното лице во организацијата.

За стопански престап за дејствието од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 5.000 до 50.000 динари и одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница, во друг државен орган или во месната заедница.

Член 9

Со парична казна од 5.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата ако во своето книговодство не ги обезбеди пропишаните податоци за користењето на општествените средства за купување на дизел-гориво и моторен бензин и тие податоци не ги достави до Службата на општественото книговодство, на начинот утврден со пропис на Сојузниот извршен совет (член 7).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 500 до 5.000 динари и одговорното лице во организацијата.

За прекршок за дејствието од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 500 до 5.000 динари и одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница, во друг државен орган или во месната заедница.

Член 10

Со почеток на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за купување на дизел-гориво и моторен бензин („Службен лист на СФРЈ“ бр. 61/82 и 77/82).

Член 11

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1984 година.

759.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА НОВИ ТЕРМОЦЕНТРАЛИ, ТОПЛАНИ, ЕНЕРГАНИ И КОТЛАРНИЦИ НА ТЕЧНИ ГОРИВА ВО 1984 ГОДИНА

Се прогласува Законот за привремена забрана за располагањето со дел од општествените средства за финансирање на изградбата на нови термоцентрали, топлани, енергани и котларници на течни горива во 1984 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 7 декември 1983 година.

П бр. 313

7 декември 1983 година

Белград

Претседател
на Претседателството,
на СФРЈ,

Мика Шпиљак, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,

Војо Срзентиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА НОВИ ТЕРМОЦЕНТРАЛИ, ТОПЛАНИ, ЕНЕРГАНИ И КОТЛАРНИЦИ НА ТЕЧНИ ГОРИВА ВО 1984 ГОДИНА

Член 1

Со овој закон привремено се забранува во 1984 година располагањето со дел од општествените средства во организациите на здружен труд, самоуправни интересни заедници и во другите самоуправни организации и заедници и во општествено-политичките заедници (во натамошниот текст: организациите на здружен труд и другите корисници на општествени средства) за финансирање на изградбата на нови термоцентрали, топлани, енергани и котларници на течни горива.

Член 2

Под термоцентрала, во смисла на овој закон, се подразбираат термоцентралите како посебен објект кој служи за производство на електрична енергија и термоцентралата — топлана како посебен објект кој служи за производство на топла и врела вода и на параа и електрична енергија.

Под топлана, во смисла на овој закон, се подразбира топланата како посебен објект кој служи за производство на топлотна енергија во вид на топла или врела вода за загревање на станбени и деловни згради и погонски постројки или во вид на параа под притисок за технолошки цели.

Под котларница, во смисла на овој закон, се подразбираат кстлите вградени во станбени згради, хотели, болници, школи и други објекти или изградени како посебни објекти кои служат за производство на топлотна енергија во вид на топла и врела вода за загревање на простории или во вид на параа под притисок за технолошки цели

Под енергана, во смисла на овој закон, се подразбира индустриската термоцентрали — топлина како посебен објект кој служи за комбинирано производство на топлотна и електрична енергија

Под течни горива во смисла на овој закон, се подразбира маслото за горење — мазут, маслото со горење екстра-лесно (ЕЛ) и маслото за горење лесно-специјално (ЛС) и течниот гас

Член 3

Одредбата од член 1 на овој закон се однесува и на постојните објекти на течни горива на кои се врши реконструкција заради замена на постојниот котел од ист или поголем капацитет, а заради натамошно користење на течни горива

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, замена на постојниот котел со котел од ист или поголем капацитет заради натамошно користење на течни горива може да се врши само на оној објект за кој надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина ќе утврди дека не постојат технички, технолошки, еколошки и економски услови за преминување на јаглен

Ако не постојат условите од став 2 на овој член за преминување на јаглен, надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина може да даде согласност за замена на постојниот котел со котел од ист или поголем капацитет заради натамошно користење на течни горива, имајќи ги при тоа предвид и расположливите количества на течни горива, утврдени по републики и автономни покраини во Енергетскиот биланс на Југославија

Одредбата на член 1 од овој закон се однесува и на новите котли на течни горива кога организациите на здружен труд и другите корисници на општествени средства ги вградуваат во постојните термоцентрали, топлини, енергани и котларници на јаглен

Член 4

Организациите на здружен труд и другите корисници на општествени средства кои, според прописите што важеа до денот на влегувањето во сила на овој закон, можеа да располагаат со општествени средства за изградба на објектите од чл 1 и 3 на овој закон, можат и натаму да користат општествени средства за изградба само на тие објекти

Член 5

едбите од чл 1 и 3 на овој закон не се однесуваат на енерганите во рафинериите, на помошните котларници што служат за пуштање во работа на големи енергетски единици на термоцентралиите и на топлините во воените објекти што ќе ги определи сојузниот секретар за народна одбрана, ако во тие објекти, поради тешко пристапниот терен или нивната локација на острови или поради посебното својство на средствата што се сместени во нив, не би можело да се обезбеди греене, односно климатизација со цврсто гориво или со гас

Член 6

Организациите на здружен труд — производител или увозници на котли се должни, веднаш по склучувањето на договорот да ја известат писмено службата на општественото книговодство во седиште-

то на купувачот за договорената изработка — продажба, односно за увозот на котел на течно гориво за односниот купувач

Член 7

Со парична казна од 100 000 до 1,000 000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд или друг корисник на општествени средства ако општествените средства со кои располага ги употреби за финансирање на изградбата на нови термоцентрали или топлини или енергани или котларници на течни горива, или за финансирање на реконструкцијата на таквите објекти, или за вградба на нови котли на течни горива во постојните термоцентрали, топлини, енергани и котларници на јаглен, или ако не ја извести службата на општественото книговодство, веднаш по склучувањето на договорот за договорената изработка — продажба односно увоз на котел на течно гориво (член 1, член 3 ст 1 и 4 и член 6)

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организација на здружен труд односно кај друг корисник на општествени средства со парична казна од 10 000 до 50 000 динари

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница, во друг државен орган или во месната заедница со парична казна од 10 000 до 50 000 динари

Член 8

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1984 година

760.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА ДАВАЊЕТО ГАРАНЦИИ И ДРУГИ ИСПРАВИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТАВА ОД ИДНИОТ ПРИЛИВ НА СРЕДСТВА И НА ДАВАЊЕТО КРЕДИТИ И ГАРАНЦИИ ЗА ПОКРИТИЕ НА ПРЕЧЕКОРУВАЊАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Се прогласува Законот за привремена забрана на давањето гаранции и други исправи за обезбедување средства од идниот прилив на средства и на давањето кредити и гаранции за покритење на тречекорувањата во финансирањето на инвестициите, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 7 декември 1983 година

П бр 314
7 декември 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с р

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА ДАВАЊЕТО ГАРАНЦИИ И ДРУГИ ИСПРАВИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ИДНИОТ ПРИЛИВ НА СРЕДСТВА И НА ДАВАЊЕТО КРЕДИТИ И ГАРАНЦИИ ЗА ПОКРИТИЕ НА ПРЕЧЕКОРУВАЊАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Член 1

Во Законот за привремена забрана на давањето гаранции и други исправи за обезбедување средства од идниот прилив на средства и на давањето кредити и гаранции за покривање на пречекорувањата во финансирањето на инвестициите („Службен лист на СФРЈ“, бр 76/82 и 31/83) во член 2а став 1 точка 2 се менува и гласи

„2) производство на хидроенергија, термоенергија врз база на јаглен и нуклеарно гориво, завршување на термоцентралиите — топланите во изградба Нови Сад I фаза од 135 MW, Нови Сад II фаза од 100 MW, Зрењанин од 135 MW и Осиек од 45 MW, производство на нови видови енергија, изградба на мрежа за пренос и трансформација на електричната енергија и изградба на диспечерски центри за управување со електроенергетскиот систем.“

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

761.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА ДАВАЊЕТО ГАРАНЦИИ И ДРУГИ ИСПРАВИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ИДНИОТ ПРИЛИВ НА СРЕДСТВА И НА ДАВАЊЕТО КРЕДИТИ И ГАРАНЦИИ ЗА ПОКРИТИЕ НА ПРЕЧЕКОРУВАЊАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Се прогласува Законот за привремена забрана на давањето гаранции и други исправи за обезбедување средства од идниот прилив на средства и на давањето кредити и гаранции за покривање на пречекорувањата во финансирањето на инвестициите, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор, од 7 декември 1983 година

П бр 315

7 декември 1983 година

Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ

Мика Џиниљак, с р

Претседател
на Собранието на СФРЈ

Војо Срзентиќ, с р

ЗАКОН

ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА ДАВАЊЕТО ГАРАНЦИИ И ДРУГИ ИСПРАВИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ИДНИОТ ПРИЛИВ НА СРЕДСТВА И НА ДАВАЊЕТО КРЕДИТИ И ГАРАНЦИИ ЗА ПОКРИТИЕ НА ПРЕЧЕКОРУВАЊАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Член 1

Им се забранува на банките да им даваат во 1984 година на корисниците на општествени средства — инвеститорите гаранции за обезбедување средства од сите извори на идниот прилив на средства со кои инвеститорот го докажува обезбедувањето на средства за финансирање на инвестиција пред почетокот на инвестицијата и прибавувањето на дозволата за градење од надлежниот орган

Им се забранува на корисниците на општествени средства да даваат во 1984 година потврди и други исправи со кои на Службата на општественото книговодство и го докажуваат обезбедувањето на средства од идниот прилив на средства за финансирање на инвестиција пред почетокот на инвестицијата и прибавувањето на дозволата за градење од надлежниот орган

Како потврди и други исправи од став 2 на овој член се сметаат исправите со кои корисникот на општествени средства — инвеститорот, според прописот на републиката односно на автономната покраина и докажува на надлежната служба на општественото книговодство дека обезбедил средства за финансирање на инвестицијата освен исправите со кои го докажува обезбедувањето на средствата за инвестицијата, а за вредноста на инвестицијата која се финансира

1) од сопствени, здружени или други средства што се издвоени на посебна сметка кај надлежната служба на општественото книговодство за таа инвестиција,

2) од самопридонес на граѓаните,

3) со доброволни работни акции,

4) од Југословенската народна армија, без надомест

Забраната од ст 1 и 2 на овој член не се однесува

1) на давањето гаранции, потврди, односно други исправи со кои инвеститорот го докажува обезбедувањето на средства за финансирање на инвестицијата од идниот прилив на средства, ако таквите гаранции потврди и други исправи се неопходни заради користење на кредит за инвестиции кај Меѓународната банка за обнова и развој или кај други меѓународни организации (Меѓународната финансиска корпорација, Европската инвестициона банка, Гурофима Меѓународниот фонд за развој на земјоделството, Меѓународната инвестициона банка и Меѓународната организација на трудот) како и заради користење на други кредити од странство дадени врз основа на договор што го ратификувало Собранието на СФРЈ или Сојузниот извршен совет,

2) на давањето гаранции, потврди, односно други исправи за обезбедувањето на средства за финансирање на инвестиции од идниот прилив на средства за средствата што се обезбедуваат од Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и агломерациите на покраини, од фондот на републиката односно на автономната покраина и од фондот на регионалната заедница за поттикнување на побрзиот развој на стопански недоволно развиените подрачја, и средствата што за финансирање на инвестиции се обезбедуваат со закон и со прописи донесени врз основа на закон или од заем и задолжително здружување на средства пропишано со закон како и на средствата што се обезбедуваат за финансирање на развојот на рудниците за јаглен

3) на давањето потврди односно други исправи со кои инвеститорот го докажува обезбедувањето

на средства од странски кредити и од вложувања на средства од странски лица.

Гаранција за обезбедувањето на средства од став 4 на овој член Банката не може да даде за средствата на сопственото учество што инвеститорот е должен да ги обезбеди според Законот за посебните услови за давање кредити за инвестиции.

Член 2

Им се забранува на банките во 1984 да им даваат на корисниците на сопствени средства — инвеститорите кредити за покривање на пречекорувањата во финансирањето на инвестициите и гаранции за обезбедување на плаќањата за покривање на пречекорувањата во финансирањето на инвестициите.

Надлежниот орган на републиката односно на автономната покраина може да даде согласност банките да даваат кредити за покривање на пречекорувањата во финансирањето на инвестициите во капацитети со кои се придонесува за супституција на увозот, ако во буџетот на републиката односно на автономната покраина или во инвестицијоно-кредитниот потенцијал на банките има обезбедени средства за нивно покривање од долгорочните извори на средства, како и за покривање на пречекорувањата во финансирањето на инвестициите што се финансираат од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини и од буџетот на републиката односно на автономната покраина за поттикнување на побрзиот развој на стопански недоволно развиените подрачја, ако банката од тие фондови добила средства за тие намени.

Во смисла на став 2 од овој член, се смета дека се придонесува за супституција на увозот ако повеќе од 50% од капацитетите на опремата, утврдени со програмата, се користат за производство на стоки или за давање на услуги што се увезуваат, што се докажува со мислење на Стопанската комора на Југославија.

Ако Меѓународната банка за обнова и развој, другите меѓународни организации и другите даватели на странски кредити за инвестиции, наведени во член 1 став 4 точка 1 од овој закон, учествуваат во покривањето на пречекорувањата за други инвестиции, надлежниот орган на републиката односно на автономната покраина може да даде согласност банките да им даваат на инвеститорите кредити за покривање на пречекорувањата во финансирањето на тие инвестиции и гаранции за обезбедување на плаќањата за покривање на пречекорувањата во финансирањето на тие инвестиции.

Под давање кредити за покривање на пречекорувањата во финансирањето на инвестициите, во смисла на овој закон, се подразбира и користењето на кредити.

Член 3

Одредбите од овој закон не се применуваат на финансирањето на инвестициите за следните намени, и тоа:

1) реконструкција, модернизација и изградба на капацитетите кои повеќе од 50% се наменети за производство на стоки или давање услуги за извоз, претежно на конезгитивното подрачје;

2) производство на хидроенергија, термоенергија врз база на јаглен и нуклеарно гориво; зavrshuvanje на термоцентралите — топланите во изградба: Нови Сад I фаза од 135 MW, Нови Сад II фаза од 100 MW, Зрењанин од 135 MW и Осиек од 45 MW; производство на нови видови енергија; изградба на мрежа за пренос и трансформација на електричната енергија и изградба на диспечерски центри за управување со електроенергетскиот систем;

3) производство и преработка на јаглен;

4) производство на нафта и производство и пренос на природен гас и на технички гасови, производство и пренос на геотермална енергија;

5) изградба на постројки за секундарна преработка на нафта, преработка на природен гас и на технички гасови;

6) производство на основни метали, изградба на рударски капацитети, обогородување и збогатување на железна руда и руди на обоени метали, изградба на топилиници, капацитети за електролиза и челичарници;

7) производство и примарна преработка на базни хемиски производи: сулфурна и фосфорна киселина, амонијак, етилен и пропилен, винилхлорид, стирол, толуолдиизоцијанат, линеарен алкилбензол, синтетички каучук и фармацевтски сировини;

8) истражување на наоѓалиште на јаглен, нафта и природен гас, геотермална енергија, железна руда и руди на обоени метали;

9) производство на основни производи на шумарството, односно создавање услови за користење на шумскиот фонд, механизирање на производството, проширување на шумскиот фонд со подигање на плантажи на брзорастечки видови дрвја и пошумување и мелиорирање;

10) производство на основни земјоделски производи: жита, млеко, месо, зеленчук под пластеници и стакленици, волна и индустриски растенија, како и создавање услови за зголемување на производството на тие производи под кои се подразбира приведување на земјиштето кон култура и проширување на обработливите површини, хидромелиорација, комасација и др.;

1) производство и дистрибуција на вода;

12) реконструкција и модернизација на магистралните правци во железничкиот сообраќај: Јеселице-Љубљана-Загреб-Ниш-Скопје-Гевгелија, со краток Ниш-Димитровград и Лапово-Кралево-Косово Поле-Скопје; Суња-Босански Нови-Книн-Сплит; Сустица-Витковци; делницата од пругата Титоград-Скопје и граничните станици на југословенските железници — МЛВ; капитален ремонт, електрификација со сигнално-сигурносни уреди и постројки (СС) и телекомуникациони уреди и постројки (ТЕ) и реконструкција на железничките јавни и ранжирните станици; избавки на влечни и возни средства;

13) продолжување на изградбата на Автопатот на братството и единството и на делницата на Автопатот „Север-југ“ и изградба на тунелот „Караванки“;

14) изградба на бродови во домашните бродоградилницата за потребите на домашната флота во поморскиот и речниот сообраќај;

15) полагање на коаксијален кабел низ централниот дел на Југославија „Централкабел“ и по должината на делниците на Автопатот на братството и единството и магистрални телекомуникациони објекти и уреди на организациите на ПТТ сообраќај за тие објекти;

16) изградба на капацитетите на интегралниот транспорт;

17) изградба на основни сместувачки капацитети и на комплементарни капацитети, со кои се проширува и збогатува понудата на странските туристи;

18) стапбена изградба со неопходната комунална инфраструктура;

19) отстранување на последиците од земјотрес и други епистематски непогоди;

20) заштитни програми на организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и бсена опрема, за кои дел согласност Сојузниот секретаријат за народна одбрана или во чие финансирање учествува тој.

Им се забранува на банките да даваат кредити за намените од став 1 на овој член над рамките што се утврдени со Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1984 година

Член 4

Како инвестиции, во смисла на овој закон, се сметаат вложувањата за набавка (купување, изградба, изработка доградба, реконструкција, адаптација и модернизација) на основни средства, како и на објекти и опрема за заедничка потрошувачка

Член 5

Со парична казна од 100 000 до 1,000 000 динари ќе се казни за стопански престап банката

1) ако му даде гаранција за обезбедување средства од сите извори на идниот прилив на средства на инвеститорот за финансирање на инвестицијата (член 1 став 1)

2) ако даде кредит за покривање на пречекорувањето во финансирањето на инвестиција или гаранција за обезбедување на плаќањата за покривање на пречекорувањата во финансирањето на инвестицијата (член 2 став 1).

3) ако даде кредити над рамките што се утврдени со Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1984 година (член 3 став 2)

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во банката со парична казна од 10 000 до 50 000 динари

Член 6

Со парична казна од 5 000 до 100 000 динари ќе се казни за прекршок корисник на општествени средства ако на Службата на општественото книговодство и даде потврда или друга исправа со кои докажува дека се обезбедени средства од идниот прилив на средства за финансирање на инвестиција (член 1 став 2)

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице кај корисникот на општествени средства со парична казна до 5 000 динари

За прекршок за дејствие од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во органот на општествено-политичка заедница или во друг државен орган со парична казна до 5 000 динари

Член 7

Кредитите за покривање на пречекорувањата во финансирањето на инвестициите и гаранциите за обезбедување на плаќањата за покривање на пречекорувањата во финансирањето на инвестициите, дадени пред денот на влегувањето во сила на овој закон, можат да се користат за намените за кои се дадени

Член 8

Гаранциите на банките за обезбедување средства од идниот прилив за финансирање на инвестиции дадени на корисниците на општествени средства пред 17 јули 1982 година, ако се однесуваат на инвестиција започната до 30 јуни 1982 година можат да служат како доказ за обезбедувањето средства за финансирање на таа инвестиција

Потврдите и другите исправи за обезбедувањето средства од идниот прилив на средства за финансирање на инвестиции, дадени пред 1 јануари 1983 година, можат да служат како доказ за обезбедувањето средства за финансирање на тие инвестиции, ако се однесуваат на инвестиција започната пред 31 декември 1982 година

Како започната инвестиција, во смисла на ст 1 и 2 од овој член, се смета почетокот на изведување на работите врз изградбата на инвестиционен објект по прибавувањето дозвола за градење од надлежниот орган, односно почетокот на изведување на работи врз изработка на опрема по порачка и набавка на готова опрема за која се дадени инструменти за обезбедување на плаќањето

Под започната инвестиција, во смисла на ст 1 и 2 од овој член, не се смета почетокот на изведување преходни работи (студии, изработка на идеи и други проекти, собирање податоци за проектирање и други работи што служат за подготвување на документација врз основа на која може да се донесе одлука за изградба на инвестиционен објект), како и почетокот на изведување подготвителни работи (уредување на земјиштето, изградба на објекти од привремен карактер и сл.)

Член 9

Одредбите од овој закон нема да се применуваат на териториите на републиката односно на автономната покраина што со свој пропис ќе го уреди обезбедувањето на средства за финансирање на инвестиции, под условите и на начин со кој се оневозможува финансирање на инвестицијата од идниот прилив на средства и давање кредити и гаранции за покривање на пречекорувањата во финансирањето на инвестицијата надвор од реално расположивите средства освен во случаите во кои се утврдени, исклучително, отстапувања со овој закон

Член 10

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1984 година

762.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОАЌАЊЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА СТРАЊЦИТЕ — УЧЕСНИЦИ НА XIV ЗИМСКИ ОЛИМПИСКИ ИГРИ САРАЕВО 84, БЕЗ ЈУГОСЛОВЕНСКА ВИЗА

Се прогласува Законот за доаѓање во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на странците — учесници на XIV зимски олимписки игри, Сараево 84, без југословенска виза, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 7 декември 1983 година

П бр 316

7 декември 1983 година

Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с р

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с р

ЗАКОН**ЗА ДООЃАЊЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА СТРАНЦИТЕ — УЧЕСНИЦИ НА XIV ЗИМСКИ ОЛИМПИСКИ ИГРИ, САРАЕВО 84, БЕЗ ЈУГОСЛОВЕНСКА ВИЗА****Член 1**

Странците — учесници на XIV зимски олимписки игри, Сараево 84, за време на одржувањето на Игрите, како и еден месец пред денот на почетокот и еден месец по денот на завршувањето на Игрите, можат да доаѓаат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и да заминуваат од неа без југословенска виза

Како странци — учесници на XIV зимски олимписки игри, Сараево 84, во смисла на овој закон, се сметаат странците кои, покрај патната исправа, поседуваат и олимписка лична карта, издадена од страна на Организациониот комитет на XIV зимски олимписки игри, Сараево 84

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

763.

Врз основа на член 218 став 1 точка 18 и член 279 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 15 од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1983 година, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 7 декември 1983 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ УТВРДЕНИ ВО БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1983 ГОДИНА**

1 Во Одлуката за распоредување на средствата за нестопански инвестиции утврдени во Буџетот на федерацијата за 1983 година („Службен лист на СФРЈ“ бр 21/83) во точка 1 износот „1 020,000 000“ се заменува со износот „1 157,000 000“

Под реден број 3 во одредбата под 3) во колона 2 зборовите „во периодот од 1977 до 1981 година“ се бришат, а во колоната 3 износот „500,000 000“ се заменува со износот „560 000 000“

Под реден број 4 во колона 3 износот „130,000 000“ се заменува со износот „207,000 000“

2 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Собрание на СФРЈ

АС бр 302
7 декември 1983 година
Белград

Претседател на
Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с р

Претседател на
Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с р

764.

Врз основа на член 46 став 1 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр 15/77, 17/78 и 5/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1 На организациите на здружен труд што произведуваат односно вршат пренос или што произведуваат и вршат пренос на електрична енергија, а што се здружени во Заедницата на југословенското електростопанство, привремено им се ограничува извозот на електрична енергија

Под извоз на електрична енергија, во смисла на став 1 од оваа точка, не се подразбира извозот заради враќање на позајмица на електрична енергија

2 Одредбите на оваа одлука ќе се применуваат до 31 март 1984 година

3 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е п бр 598

16 ноември 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с р

765.

Врз основа на член 4 став 1 точка 4 од Законот за мерките на ограничување на пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр 28/75) врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБАТА НА РАСТИТЕЛНИ МАСЛА ЗА ЈАДЕЊЕ И НА СВИЊСКА МАСТ ВО ИДУСТРИЈАТА КАКО ТЕХНИЧКИ МАСНОТИИ**

1 Им се забранува на основните организации на здружен труд употребата на растителни масла за јадење и на свињска маст од домашно производство во индустријата како технички маснотии

2 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е п бр 618

16 ноември 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател
Борисав Сребриќ, с р

766.

Врз основа на член 50 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр 15/77, 61/82, 77/82 и 34/83) и член 39 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр 10/76, 36/79, 52/79, 12/82 и 61/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КУРСЕВИТЕ НА СТРАНСКИТЕ ВАЛУТИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ, НА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНЕНИЈА ЗА ОСТВАРЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ ПРИ УВОЗОТ И ИСКАЖУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА УВОЗ И ПЛАЌАЊЕ, КАКО И ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТАТИСТИКАТА

1 Во Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основницата за пресметување на царината и на другите увозни давачки, на даночните олесненија за остварениот девизен прилив при увозот и искажување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката („Службен лист на СФРЈ“, бр 63/82, 3/83 и 7/83) точка 4 се менува и гласи

За искажување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката, од 1 јануари 1984 година, ќе се применуваат следните курсеви

Гдиница на валутата	Назив на валутата	Динари
1	2	3
1	САД долар (USA \$)	124,80
100	австриски шилинзи (Asch)	659,30
100	белгиски франци (Bfr)	223,20
100	дански круни (DKr)	1 233,10
1	англиска фунта (Lstg)	182,50
100	француски франци (FF)	1 523,60
100	холандски флорини (Hfl)	4 137,20
100	италијански лири (Lit)	7,70
1	канадски долар (Can \$)	100,70
100	западногермански марги (DM)	4 634,10
100	норвешки круни (Nkr)	1 667,40
100	швајцарски франци (Sfr)	5 728,90
100	шведски круни (Škr)	1 370,80
100	фински марки (Fmk)	2 162,10
100	јапонски јени (Yen)	53,60
100	шпански песети (Pz)	80,10
1	кувајтски динар (Kuv dinar)	473,90
1	ирачки динар (Ir dinar)	400,50
1	австралиски долар	114,60
100	драхми	125,70
1	пресметковен долар	124,80

2 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Е н бр 628
5 декември 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Полупредавател,
Звонко Драган, с р

767.

Врз основа на член 56 ст 1 до 4, член 58 став 3 и член 60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА ТРКАЛНИ ЛЕЖИШТА

1 На задолжително атестирање подлежат сите тркални лежишта

2 Постапката за атестирање на тркални лежишта се спроведува на следниот начин

1) за производи од домашно производство се атестира типот на тркалното лежиште, со контрола на целесобразноста на тркалните лежишта од производството на атестираниот тип,

2) за производи од увоз се атестира типот на сकोз тркално лежиште од исто потекло, со контрола на сообразноста на производите од секоја партија на испорака од ист тип и потекло на атестираниот тип

По исклучок од одредбите на став 1 од оваа точка, постапката за атестирање на тркални лежишта што поединечно се увезуваат или произведуваат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за итно вграднување, ја спроведува Сојузниот завод за стандардизација во согласност со одредбите на чл 57 и 62 од Законот за стандардизацијата

Под поединечен увоз или производство, во смисла на оваа наредба, се подразбира увоз или производство на комплекти тркални лежишта потребни за сико итно вграднување односно за замена на потрошени или хаварирани тркални лежишта

Под тип на тркални лежишта, во смисла на оваа наредба, се подразбира тркално лежиште со ист пречник на прозрт или група пречници на провррти и со исти буквени ознаки со кои се дефинира типот на тркалното лежиште според југословенскиот стандард JUS M C3 506 — ISO — систем на означувањето на тркални лежишта, дел I

3 На испитување за задолжително атестирање подлежат следните карактеристики на квалитетот на тркалните лежишта

1) мерите и отстапувањата,

2) тврдоста на материјалот од кој се изработени елементите на тркалното лежиште,

3) вибрациите или шумот кај прстенестите конусовалчести и едноредни куглични лежишта,

4) заоставатиот магнетизам,

5) количеството на маст во затворените тркални лежишта

4 Вредноста на карактеристиките на квалитетот на тркалните лежишта што подлежат на испитување за задолжително атестирање се утврдени, и тоа

а) за мерите и отстапувањата

1) со југословенскиот стандард JUS M C3 751 — Тркални лежишта Толеранции на радијалните лежишта (со исклучок на конусовалчести лежишта),

2) со југословенскиот стандард JUS M C3 752 — Тркални лежишта Толеранции на конусни провррти на радијални лежишта,

3) со југословенскиот стандард JUS M C3 753 — Тркални лежишта Толеранции на колцевидни куглични лежишта,

4) со југословенскиот стандард JUS M C3 755 — Тркални лежишта Радијален зјај на крути прстенести куглични лежишта,

5) со југословенскиот стандард JUS M C3 756 — Тркални лежишта Толеранции на класата 0 за прстенести конусовалчести лежишта со цилиндричен проврт,

6) со југословенскиот стандард JUS M C3 757 — Тркални лежишта Толеранции на класите 6 и 5 за прстенести конусовалчести лежишта со цилиндричен проврт,

7) со југословенскиот стандард JUS M C3 758 — Тркални лежишта Толеранции на класите 6, 5 и 4 за прстенести лежишта со цилиндричен проврт, освен за конусовалчести лежишта,

8) со југословенскиот стандард JUS M C3 761 — Тркални лежишта Радијален зјај на прстенести куглични приспособливи лежишта,

9) со југословенскиот стандард JUS M C3 762 — Тркални лежишта Радијален зјај на прстенести цилиндричновалчести лежишта,

10) со југословенскиот стандард JUS M C3 763 — Тркални лежишта Радијален зјај на бочвисти дворедни лежишта,

б) за тврдоста на материјалот на елементите на тркалното лежиште (при температура која не е повисока од 120°C) во табелата бр 1

Табела бр. 1

Назив на елементите на лежиштето	Тврдост HRC
Надворешен прстен	58 до 65
Внатрешен прстен	58 до 65
Наслонско колце	58 до 65
Тркално тело	60 до 66

в) за вибрациите или шумот за прстенести конусовалчести лежишта — во Прилог I, а за едноредните куглични лежишта — во Прилог II Овие прилози се отпечатени кон оваа наредба и претставуваат нејзин составен дел

з) за заостанат магнетизам (во зависност од пречникот на обвивката на тркалното лежиште) — во табелата бр 2

Табела бр. 2

D	Зост нат магнетизам A/cm
> 300	max
≤ 300	2
300	5

д) за количеството на маст, што е изразено како процент на слободната зафатнина на затвореното тркално лежиште

1) нормално количество на маст од 25% до 35%,

2) количество на маст од 10% до 15% ознака А (се додава на ознаката за маст),

3) количество на маст од 45% до 60% ознака В (се додава на ознаката за маст),

4) количество на маст од 70% до 100% ознака С (се додава на ознаката за маст),

5) Пред испитување на пропишаните карактеристики на квалитетот од точка 3 на оваа наредба, тркалните лежишта мораат да се подготват за мерење според југословенскиот стандард JUS M C3 800 — Толеранции на тркалните лежишта Постапка на мерење

Карактеристиките на квалитетот на тркалните лежишта од точка 1 на оваа наредба се испитуваат на следниот начин

1) мери и отстапувања — според југословенскиот стандард JUS M C3 800 — Толеранции на тркалните лежишта Постапката на мерење,


2) тврдост на материјалот на елементите на тркалното лежиште — според југословенскиот стандард JUS C A4 031 — испитување на тврдоста на металот според Роквел,

3) вибрации или шум — испитување на вибрациите или на шумот (вибрации — движења во лежиштето што настануваат поради геометриските неправилности на елементите на тркалното лежиште при вртењето на елементите на тркалното лежиште, шум-звукот што настанува со вртење на тркалното лежиште) се врши на уредот за мерење на вибрациите или на шумот Тоа испитување го опфаќа мерењето на брзината на радијалните осцилации на надворешниот прстен при вртењето на внатрешниот (бројот на вртењата на внатрешниот прстен $n = 1800^\circ/\text{min}$)

Испитувањето се врши во три фреквентни опсези

— понизок	50 до 300 Hz
— среден	301 до 1800 Hz
— повисок	1801 до 10 000 Hz


На сликата е прикажан начинот на мерење на вибрациите или на шумот кај прстенестите конусовалчести лежишта, а на сликата 2 кај едноредните куглични лежишта,



Слика 1

Слика 2

4) заостанат магнетизам — на начинот прикажан на сликата 3,



Слика 3

5) количество на маст — со мерење на тежината на тркалното лежиште пред и по плаќнење на лежиштето

6) мостри за испитување заради задолжително атестирање на тркалните лежишта зема организацијата овластена за атестирање

За атестирање на производите од увоз овластената организација зема мостри од складот на прометната организација

Големината на мостриге за испитување во однос на големината на производствената серија/партијата на испораката е утврдена во табелата бр 3

Табела бр. 3

Големина на серијата/ /партијата на испорака — во парчиња —	Големина на мострата — во парчиња —
1 до 10	1
11 до 100	10
≥ 101	15

За земање на мостри се составува записник, кој содржи фирма односно назив на производителот односно на увозникот, назив на производот, број на мостри, ознаки на мострите, место и датум на земање на мострите. Записникот го потпишуваат претставниците на производителите односно на увозниците и организациите овластени за атестирање.

Организацијата овластена за атестирање е должна по извршеното испитување да му ги врати мострите (оштетени и неоштетени) на производителот односно на увозникот.

7 Извештајот за испитување за задолжителното атестирање на тркалните лежишта содржи податоци за вредностите на карактеристиките на квалитетот утврдени во точка 4 на оваа наредба.

За тркалните лежишта што се увезуваат, како податоци за испорака се наведуваат називот, видот, типот и потеклото на производот, називот на производителот, испорачувачот, односно на увозникот и бројот и датумот на фактурата, местото и датумот на втасувањето и количеството на производот.

8 За тркалните лежишта, за кои се испитувањето ќе се изврши дека ги исполнуваат прописаните услови, организацијата овластена за атестирање издава атест, кон кој го прилага извештајот за испитувањето. По еден примерок од атестот и извештајот за испитувањето им се доставува на подносителот на барањето за атестирање и на Сојузниот завод за стандардизација, а третиот примерок го задржува организацијата што го издала атестот.

За тркалните лежишта од увоз или од домашно производство, што се наменети за итно вградување атест издава Сојузниот завод за стандардизација.

Рокот на важењето на атестот за производите од домашно производство или за производите од увоз е пет години ако со контролното испитување се утврди дека тие производи се сообразни на атестираниот тип.

Атестот за производите од точка 2 став 3 на оваа наредба важи само за конкретен комплет на тркални лежишта за итно вградување за кој е издаден, без временско ограничување.

9 Тркалните лежишта за кои е издаден атест, производителот односно увозникот ги означува со атестен знак.

Означувањето се врши на пакувањето на тркалните лежишта на начинот утврден со Наредбата за изгледот и употребата на атестниот знак („Службен лист на СФРЈ“ бр 4/79 и 21/81). Под атестниот знак се запишуваат две буквени и две бројни ознаки. Буквените ознаки се однесуваат на групата и подгрупата на југословенските стандарди на кои им припаѓаат тркалните лежишта (МС), а бројните ознаки претставуваат шифра на организацијата овластена за атестирање.

10 Контрола на сообразноста на тркалните лежишта се врши на следниот начин:

1) за производите од домашно производство, контрола на сообразноста се врши секоја година,

2) за производите од увоз контрола на сообразноста се врши за секоја партија на испорака од ист тип и потекло.

За контрола на сообразноста се испитуваат след-

- 1) мерите и отстапувањата,
- 2) тврдоста на материјалите од кои се изработени елементите на тркалното лежиште,
- 3) вибрациите или шумот кај прстенестите конусовалчести и едноредни куглични лежишта,
- 4) заостанатиот магнетизам.

Вредностите на карактеристиките од став 2 на оваа точка, методите на испитувањето и постапката на земањето мостри се утврдени во точ 4 до 6 на оваа наредба.

Тркалните лежишта се сообразни на атестираниот тип на производот ако резултатите од испитувањето одговараат на вредностите наведени во точка 4 на оваа наредба.

Ако резултатите од испитувањето се негативни, испитувањето се повторува на двапати поголем број мостри. Ако при повтореното испитување не се добијат позитивни резултати, атестот за дадениот тип на производи се одзема.

11 За атестирање на тркални лежишта може да се овласти организација на здружен труд која во поглед на опременоста и стручноста на квалификациите на кадрите ги исполнува следните услови:

а) да располага со следната опрема, и тоа

1) со мерило за испитување на мерите и отстапувањата според југословенскиот стандард JUS M C3 800 — Толеранции на тркалните лежишта. Постапка на мерење,

2) со уред за испитување на тврдоста на елементите на тркалните лежишта според југословенскиот стандард JUS CA 4 031 — Испитување тврдоста на материјалот според Роквел,

3) со уред за мерење на нивото на вибрациите или на шумот, со точност на мерење од 0,005 mm/s,

4) со уред за мерење на заостанатиот магнетизам во тркалното лежиште, со точност на мерење од 0,2 A/cm,

5) со вага за определување на количеството на маст кај затворените тркални лежишта, со точност на мерење од 0,001 g,

б) да има работници за работите, на атестирање, со следните стручни квалификации, и тоа

1) висока стручна подготовка од техничка струка, со најмалку три години работно искуство на работи на испитување на тркални лежишта — ако е во прашање работник што раководи со испитувањето на тркалните лежишта,

2) средна стручна подготовка од техничка струка, со најмалку три години работно искуство на работи на испитување на тркалните лежишта — ако се во прашање работници кои непосредно вршат испитување.

12 Организацијата на здружен труд овластена за атестирање е должна да изврши атестирање или контрола на сообразноста на производот со атестираниот тип во рок од 30 дена од денот на земањето мостри.

13 Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за атестирање на тркални лежишта („Службен лист на СФРЈ“, бр 24/69).

14 Оваа наредба влегува во сила по истекот на една година од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 50-7057/1
27 април 1983 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгосвиќ, с р.

ПРИЛОГ I

Табела бр 2

Табела бр. 1

Ниво на вибрациите за конусовалчести лежишта

		Ниво на вибрации Y _L (µm/s)					
d		Понизок фреквентен опсег 50 до 300 Hz		Среден фреквентен опсег 301 до 1800 Hz		Повисок фреквентен опсег 1801 до 10 000 Hz	
>	≤	max		max		max	
Норма- лен (Q7)	10 18	500		500		1000	
	18 30	V	630	V	630	V	1250
	30 50	16	800	16	800	18	1600
	50 60	1000		1000		2000	
Q6	10 18	250		250		355	
	18 30	V	315	V	315	V	450
	30 50	14	400	14	400	15	560
	50 60	500		500		710	
Q5	10 18	125		125		180	
	18 30	V	160	V	160	V	224
	30 50	12	200	12	200	13	280
	50 60	250		250		355	

Ниво на вибрациите за едноредни куглични лежишта од серијата 60 (Q6) и со пречник на провртот 10 — 60 mm

Тип на лежиште	Ниво на вибрации Y _L (µm/s)					
	Понизок фреквентен опсег 50 до 300 Hz		Среден фреквентен опсег 301 до 1800 Hz		Повисок фреквентен опсег 1801 до 10 000 Hz	
	max		max		max	
607	V11	30	V10	56	V10	56
608	V11	80	V10	56	V10	56
609	V11	80	V10	56	V9	40
6000	V11	80	V10	56	V9	40
6001	V11	90	V10	63	V9	45
6002	V11	90	V10	63	V9	45
6003	V11	90	V10	63	V10	63
6004	V11	112	V10	80	V12	160
6005	V11	112	V10	80	V13	224
6006	V11	112	V10	80	V13	224
6007	V11	140	V10	100	V13	280
6008	V12	200	V10	100	V14	400
6009	V12	200	V10	100	V14	400
6010	V12	200	V10	100	V14	400
6011	V12	250	V10	125	V14	500
6012	V12	250	V10	125	V14	500

ПРИЛОГ II

Табела бр. 1

Ниво на вибрациите за едноредни куглични лежишта од серијата 60 (Q7) и со пречник на провртот 10 — 60 mm

		Ниво на вибрации Y _L (µm/s)					
Тип на лежиште		Понизок фреквентен опсег 50 до 300 Hz		Среден фреквентен опсег 301 до 1800 Hz		Повисок фреквентен опсег 1801 до 10 000 Hz	
		max		max		max	
607	V13	160	V12	112	V12	112	
608	V13	160	V12	112	V12	112	
609	V13	160	V12	112	V11	80	
6000	V13	160	V12	112	V11	80	
6001	V13	180	V12	125	V11	90	
6002	V13	180	V12	125	V11	90	
6003	V13	180	V12	125	V12	125	
6004	V13	224	V12	160	V14	315	
6005	V13	224	V12	160	V15	450	
6006	V13	224	V12	160	V15	450	
6007	V13	280	V12	200	V15	560	
6008	V14	400	V12	200	V16	800	
6009	V14	400	V12	200	V16	800	
6010	V14	400	V12	200	V16	800	
6011	V14	500	V12	250	V16	1000	
6012	V14	500	V12	250	V16	1000	

Табела бр 3

Ниво на вибрациите за едноредни куглични лежишта од серијата 60 (Q5) и со пречник на провртот 10 — 60 mm

Тип на лежиште	Ниво на вибрации Y _L (µm/s)					
	Понизок фреквентен опсег 50 до 300 Hz		Среден фреквентен опсег 301 до 1800 Hz		Повисок фреквентен опсег 1801 до 10 000 Hz	
	max		max		m	
607	V9	40	V8	28	V8	28
608	V9	40	V8	28	V8	28
609	V9	40	V8	28	V7	20
6000	V9	40	V8	28	V7	20
6001	V9	45	V8	31,5	V7	22,4
6002	V9	45	V8	31,5	V7	22,4
6003	V9	45	V8	31,5	V8	31,5
6004	V9	56	V8	40	V10	80
6005	V9	56	V8	40	V11	112
6006	V9	56	V8	40	V11	112
6007	V9	71	V8	50	V11	140
6008	V10	100	V8	50	V12	200
6009	V10	100	V8	50	V12	200
6010	V10	100	V8	50	V12	200
6011	V10	125	V8	63	V12	250
6012	V10	125	V8	63	V12	250

Табела бр. 4

Ниво на вибрациите за едноредни куглични лежишта од серијата 62 (Q7) и со пречник на првртот 10 — 60 mm

Тип на лежиште	Ниво на вибрации Y_L ($\mu\text{m/s}$)					
	Понизок фреквентен опсег 50 до 300 Hz		Среден фреквентен опсег 301 до 1800 Hz		Повисок фреквентен опсег 1801 до 10 000 Hz	
	max		max		max	
623	V13	140	V12	100	V12	100
624	V13	140	V12	100	V12	100
625	V13	140	V12	100	V12	100
626	V13	140	V12	100	V12	100
627	V13	160	V12	112	V12	112
629	V13	160	V12	112	V11	80
6200	V13	160	V12	112	V11	80
6201	V13	180	V12	125	V12	125
6202	V13	180	V12	125	V12	125
6203	V13	180	V12	125	V13	180
6204	V13	224	V12	160	V13	224
6205	V13	224	V12	160	V15	450
6206	V13	224	V12	160	V16	630
6207	V13	280	V12	200	V16	800
6208	V13	280	V12	200	V16	800
6209	V13	280	V12	200	V16	800
6210	V13	280	V12	200	V16	800
6211	V13	355	V12	250	V16	1000
6212	V13	355	V12	250	V16	1000

Табела бр. 5

Ниво на вибрациите за едноредни куглични лежишта од серијата 62 (Q6) и со пречник на првртот 10 — 60 mm

Тип на лежиште	Ниво на вибрации Y_L ($\mu\text{m/s}$)					
	Понизок фреквентен опсег 50 до 300 Hz		Среден фреквентен опсег 301 до 1800 Hz		Повисок фреквентен опсег 1801 до 10 000 Hz	
	max		max		max	
623	V11	71	V10	50	V10	50
624	V11	71	V10	50	V10	50
625	V11	71	V10	50	V10	50
626	V11	71	V10	50	V10	50
627	V11	80	V10	56	V10	56
629	V11	80	V10	56	V9	40
6200	V11	80	V10	56	V9	40
6201	V11	90	V10	63	V10	63
6202	V11	90	V10	63	V10	63
6203	V11	90	V10	63	V11	90
6204	V11	112	V10	80	V11	112
6205	V11	112	V10	80	V13	224
6206	V11	112	V10	80	V14	315
6207	V11	140	V10	100	V14	400
6208	V11	140	V10	100	V14	400
6209	V11	140	V10	100	V14	400
6210	V11	140	V10	100	V14	400
6211	V11	180	V10	125	V14	500
6212	V11	180	V10	125	V14	500

Табела бр. 6

Ниво на вибрациите за едноредни куглични лежишта од серијата 62 (Q5) и со пречник на првртот 10 — 60 mm

Тип на лежиште	Ниво на вибрации Y_L ($\mu\text{m/s}$)					
	Понизок фреквентен опсег 50 до 300 Hz		Среден фреквентен опсег 301 до 1800 Hz		Повисок фреквентен опсег 1801 до 10 000 Hz	
	max		max		max	
623	V9	35,5	V8	25	V8	25
624	V9	35,5	V8	25	V8	25
625	V9	35,5	V8	25	V8	25
626	V9	35,5	V8	25	V8	25
627	V9	40	V8	28	V8	28
629	V9	40	V8	28	V7	20
6200	V9	40	V8	28	V7	20
6201	V9	45	V8	31,5	V8	31,5
6202	V9	45	V8	31,5	V8	31,5
6203	V9	45	V8	31,5	V9	45
6204	V9	56	V8	40	V9	56
6205	V9	56	V8	40	V11	112
6206	V9	56	V8	40	V12	160
6207	V9	71	V8	50	V12	200
6208	V9	71	V8	50	V12	200
6209	V9	71	V8	50	V12	200
6210	V9	71	V8	50	V12	200
6211	V9	90	V8	63	V12	250
6212	V9	90	V8	63	V12	250

Табела бр. 7

Ниво на вибрациите за едноредни куглични лежишта од серијата 63 (Q7) и со пречник на првртот 10 — 60 mm

Тип на лежиште	Ниво на вибрации Y_L ($\mu\text{m/s}$)					
	Понизок фреквентен опсег 50 до 300 Hz		Среден фреквентен опсег 301 до 1800 Hz		Повисок фреквентен опсег 1801 до 10 000 Hz	
	max		max		max	
635	V13	140	V12	100	V12	100
6300	V13	160	V12	112	V11	80
6301	V14	250	V12	125	V12	125
6302	V14	250	V12	125	V12	125
6303	V14	250	V12	125	V13	180
6304	V13	224	V13	224	V13	224
6305	V13	224	V14	315	V15	450
6306	V13	224	V14	315	V16	630
6307	V13	280	V13	280	V16	800
6308	V13	280	V12	200	V16	800
6309	V13	280	V14	400	V18	1600
6310	V13	280	V15	560	V19	2240

Табела бр. 8

Ниво на вибрациите за едноредни куглични лежишта од серијата 63 (Q6) и со пречник на провртот 10 — 60 mm

Тип на лежиште	Ниво на вибрации Y_L ($\mu\text{m/s}$)					
	Понизок фреквентен опсег 50 до 300 Hz		Среден фреквентен опсег 301 до 1800 Hz		Повисок фреквентен опсег 1801 до 10 000 Hz	
	max		max		max	
635	V11	71	V10	50	V10	50
6300	V11	80	V10	56	V9	40
6301	V12	125	V10	63	V10	63
6302	V12	125	V10	63	V10	63
6303	V12	125	V10	63	V11	90
6304	V11	112	V11	112	V11	112
6305	V11	112	V12	160	V13	224
6306	V11	112	V12	160	V14	315
6307	V11	140	V11	140	V14	400
6308	V11	140	V10	100	V14	400
6309	V11	140	V12	200	V16	800
6310	V11	140	V13	280	V17	1120

Табела бр. 9

Ниво на вибрациите за едноредни куглични лежишта од серијата 63 (Q5) и со пречник на провртот 10 — 60 mm

Тип на лежиште	Ниво на вибрации Y_L ($\mu\text{m/s}$)					
	Понизок фреквентен опсег 50 до 300 Hz		Среден фреквентен опсег 301 до 1800 Hz		Повисок фреквентен опсег 1801 до 10 000 Hz	
	max		max		max	
635	V9	35,5	V8	25	V8	25
6300	V9	40	V8	28	V7	20
6301	V10	63	V8	31,5	V8	31,5
6302	V10	63	V8	31,5	V8	31,5
6303	V10	63	V8	31,5	V9	45
6304	V9	56	V9	56	V9	56
6305	V9	56	V10	80	V11	112
6306	V9	56	V10	80	V12	160
6207	V9	71	V9	71	V12	200
6308	V9	71	V8	50	V12	200
6309	V9	71	V10	100	V14	400
6310	V9	71	V11	140	V15	560

768.

Врз основа на член 56 ст 1 до 4, член 58 став 3 и член 60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА ИНСТАЛАЦИОНИ ПРОВОДНИЦИ И НА ПРОВОДНИЦИ ЗА ПРЕНОСНИ ПОТРОШУВАЧИ

1 На задолжително атестирање подлежат инсталациони проводници и проводници за преносни потрошувачи (во натамошниот текст проводници), и тоа.

1) инсталациони проводници со изолација од PVC маса, тип P и тип P-A,

2) инсталациони проводници со изолација од PVC маса (многужични), тип P/M,

3) инсталациони проводници со изолација од PVC маса (финожични), тип P/F,

4) инсталациони проводници со зајакната изолација од PVC маса, тип P/J и тип P/J-A,

5) инсталациони проводници со зајакната изолација од PVC маса (многужични), тип P/MJ,

6) инсталациони проводници со зајакната изолација од PVC маса (финожични), тип P/FJ,

7) инсталациони проводници со изолација и обвивка од PVC маса, тип PP и тип PP-A,

8) инсталациони проводници со раздалечени жили, тип PP/R и тип PP/R-A,

9) инсталациони плоскати проводници со изолација и обвивка од PVC маса, тип PP/U и тип PP/U-A,

10) проводници за приклучок на апарати, со изолација од PVC маса, тип P/L,

11) лесни проводници со преносни потрошувачи, со изолација и обвивка од PVC маса, тип PP/L,

12) проводници за преносни потрошувачи, со зајакната изолација и обвивка од PVC маса, тип PP/J,

13) проводници за светилки, со изолација од PVC маса, тип SP и тип SP/J,

14) самонесечки проводници со изолација и обвивка од PVC маса, тип PP/O и тип PP/O-A

15) автомобилски инсталациони проводници со изолација од PVC маса, тип AP,

16) инсталациони проводници изолирани со гума, отпорни спрема атмосферилни, тип GN/A и тип GN/A-A,

17) зајакнати инсталациони проводници изолирани со гума, отпорни спрема атмосферилни, тип GN/AJ и тип GN/AJ-A

18) свитливи проводници за преносни потрошувачи, со изолација и обвивка од гума, тип GJ/J и тип GGT/J,

19) свитливи кабли за преносни потрошувачи, со изолација од гума и обвивка од полихлорпрен, тип GN 50 и тип EpN 50,

20) рударски кабли со изолација и обвивка од гума, тип GN 53, тип EpN 53 тип GN 55 и тип EpN 55,

21) рударски кабли со изолација и обвивка од гума, за напојување на обртни дупчалки, тип GN 58 и тип EpN 58,

22) рударски кабли со изолација и обвивка од гума, за напојување на електрични вреди и осветление, тип GN 60, тип EpN 60, тип GN 61 тип EpN 61, тип GN 62, тип EpN 62, тип GN 63 и тип EpN 63

2 Постапката за атестирање на проводници содржи постапка за испитување на типот на производителите, која опфаќа контролно испитување на производите од производството

3 На испитување во постапката за задолжително атестирање подлежат следните карактеристики на квалитетот на проводниците и тоа

- 1) конструкцијата,
- 2) отпорот на проводниците
- 3) диелектричната цврстина,
- 4) отпорот на изолацијата,

- 5) постојаноста спрема еднонасочен напон под дејство на влага,
- 6) затезната цврстина и издолжувањето,
- 7) стареењето,
- 8) собирањето,
- 9) термопластичноста;
- 10) еластичноста при ниски температури,
- 11) специфичниот внатрешен отпор на изолацијата,
- 12) површинскиот отпор на обвивката,
- 13) постојаноста на обвивката спрема масло,
- 14) запаливоста на обвивката,
- 15) абењето,
- 16) кинењето,
- 17) поцинкуваноста

4 Вредностите на карактеристиките на квалитетот на проводниците, наведени во точка 3 на оваа наредба, се утврдени во следните југословенски стандарди

- 1) југословенскиот стандард JUS N C3 200 — Електроенергетика Инсталациони проводници со изолација од PVC маса, P и P-A,
- 2) југословенскиот стандард JUS N C3 201 — Електроенергетика Инсталациони проводници со изолација од PVC маса (многужични), P/M,
- 3) југословенскиот стандард JUS N C3 202 — Електроенергетика Инсталациони проводници со изолација од PVC маса (финожични), P/F,
- 4) југословенскиот стандард JUS N C3 203 — Електроенергетика Инсталациони проводници со зајакната изолација од PVC маса, P/J и P/J-A,
- 5) југословенскиот стандард JUS N C3 204 — Електроенергетика Инсталациони проводници со зајакната изолација од PVC маса (многужични), P/MJ,
- 6) југословенскиот стандард JUS N C3 205 — Електроенергетика Инсталациони проводници со зајакната изолација од PVC маса (финожични), P/FJ,
- 7) југословенскиот стандард JUS N C3 220 — Електроенергетика Инсталациони проводници со изолација и обвивка од PVC маса, PP и PP-A,
- 8) југословенскиот стандард JUS N C3 230 — Електроенергетика Инсталациони проводници со раздалечени жили, PP/R и PP/R-A,
- 9) југословенскиот стандард JUS N C3 235 — Електроенергетика Инсталациони плоскати проводници со изолација и обвивка од PVC маса, тип PP/U и PP/U-A,
- 10) југословенскиот стандард JUS N C3 300 — Електроенергетика Проводници за приклучување на апарати, со изолација од PVC маса, P/L
- 11) југословенскиот стандард JUS N C3 301 — Електроенергетика Песен проводник за преносни потрошувачи, со изолација и обвивка од PVC маса, тип PP/L
- 12) југословенскиот стандард JUS N C3 302 — Електроенергетика Проводник за преносни потрошувачи со зајакната изолација и обвивка од PVC маса тип PP/J,
- 13) југословенскиот стандард JUS N C3 310 — Електроенергетика Проводници за сплитинг, со изолација од PVC маса, SP и SP/J,

14) југословенскиот стандард JUS N C3 315 — Електроенергетика Самоносливи проводници, со изолација и обвивка од PVC маса, тип PP/O и PP/O-A,

15) југословенскиот стандард JUS N C3 320 — Електроенергетика Автомобилски инсталациони проводници, со изолација од PVC маса, AP,

16) југословенскиот стандард JUS N C3 405 — Електроенергетика Инсталационен проводник изолиран со гума, отпорен спрема атмосферилни, GN/A и GN/A-A,

17) југословенскиот стандард JUS N C3 406 — Електроенергетика Зајакнат инсталационен проводник изолиран со гума, отпорен спрема атмосферилни, GN/AJ и GN/AJ-A,

18) југословенскиот стандард JUS N C3 502 — Електроенергетика Свитливи проводници за преносни потрошувачи, со изолација и обвивка од гума, тип GG/J и GG/J,

19) југословенскиот стандард JUS N C5 350 — Електроенергетика Свитливи кабли за преносни потрошувачи, со изолација од гума и обвивка од полихлорен, тип GN 50 и EpN 50 за номинален напон 450/750 V,

20) југословенскиот стандард JUS N C5 353 — Електроенергетика Рударски кабли со изолација и обвивка од гума, тип GN 53, EpN 53, GN 55 и EpN 55 за номинален напон 0,6/1 kV,

21) југословенскиот стандард JUS N C5 358 — Електроенергетика Рударски кабли со изолација и обвивка од гума, за напојување на обртни дупчалки, тип GN 58 и EpN 58 за номинален напон 450/750 V,

22) југословенскиот стандард JUS N C5 360 — Електроенергетика Рударски кабли со изолација и обвивка од гума, за напојување на електрични уреди и осветление за номинален напон 0,6/1 kV.

5 Испитувањето на карактеристиките на квалитетот на проводниците, наведени во точка 3 на оваа наредба, се врши со методите утврдени во следните југословенски стандарди

- 1) југословенскиот стандард JUS C A4 002 — Механички испитувања на метали Испитување со затегање,
- 2) југословенскиот стандард JUS C A6 021 — Испитување на масата на цинкот на поцинкувани челични и железни предмети,
- 3) југословенскиот стандард JUS N C0 030 — Испитување на изолирани проводници и кабли Општи услови на испитувањето,
- 4) југословенскиот стандард JUS N C0 031 — Испитување на изолирани проводници и кабли Проверување на конструкцијата,
- 5) југословенскиот стандард JUS N C0 035 — Испитување на изолирани проводници и кабли Мерење на отпорот на проводниците,
- 6) југословенскиот стандард JUS N C0 036 — Испитување на изолирани проводници и кабли Мерење на отпорноста на изолацијата, на отпорноста на слабопроводливите слоеви и на површинската отпорност,
- 7) југословенскиот стандард JUS N C0 039 — Испитување на изолирани проводници и кабли Диелектрична цврстина на енергетските проводници и кабли,
- 8) југословенскиот стандард JUS N C0 041 — Испитување на изолирани проводници и кабли Постојаност спрема еднонасочен напон под дејство на влага,

9) југословенскиот стандард JUS N C0 050 — Испитување на изолирани проводници и кабли Густина Абење,

10) југословенскиот стандард JUS N C0 051 — Испитување на изолирани проводници и кабли Затезна цврстина и издолжување,

11) југословенскиот стандард JUS N C0 054 — Испитување на изолирани проводници и кабли Собирање,

12) југословенскиот стандард JUS N C0 055 — Испитување на изолирани проводници и кабли Термопластичност,

13) југословенскиот стандард JUS N C0 056 — Испитување на изолирани проводници и кабли Еластичност на ниски температури,

14) југословенскиот стандард JUS N C0 071 — Испитување на изолирани проводници и кабли Отпорност спрема кинење,

15) југословенскиот стандард JUS N C0 072 — Испитување на изолирани проводници и кабли Квалитет на поцинкувањето,

16) југословенскиот стандард JUS N C0 073 — Испитување на изолирани проводници и кабли Вливање на вода,

17) југословенскиот стандард JUS N C0 074 — Испитување на изолирани проводници и кабли Постојаност спрема масло,

18) југословенскиот стандард JUS N C0 075 — Испитување на изолирани проводници и кабли Запаливост

6 Мостри на проводниците за испитување се земаат на следниот начин

1) големината на мострата за испитување е една единица на производ по тип,

2) ако типот содржи повеќе од пет просеци, за испитување се земаат две единици на производ по тип и тоа првата со пресек до 2,5 mm², а втората со пресек до 95 mm².

7 Мострите за испитување на типот ги доставува производителот. Кон мострата се доставуваат податоци за фирмата односно називот на производителот, за називот и бројот на мострите и за датумот на производството.

Атестирање на тип на проводник се врши со испитување на карактеристиките утврдени во точка 3 на оваа наредба и според методите на испитување утврдени во точка 5 на оваа наредба. Ако резултатите од испитувањето на карактеристиките, утврдени во точка 3 на оваа наредба, им одговараат на вредностите на карактеристиките на квалитетот, утврдени во точка 4 на оваа наредба, организацијата овластена за тестирање издава атест за типот на проводникот.

Атестот за типот на проводникот важи пет години.

8 Промените на конструкцијата и материјалот што влијаат врз сообразноста на проводникот со атестираниот тип на проводникот мораат да ѝ се пријават на организацијата овластена за тестирање, а проводникот што не е сообразен со атестираниот тип мора повторно да се тестира.

9 Атестирање на проводник од увоз се врши така што мострата за испитување на типот на проводникот ја доставува увозникот. Кон мострата се доставуваат и податоци за фирмата односно називот на производителот и увозникот, за називот и бројот на мострите, за датумот на производството, за ознаката на мострите и за местото и датумот на земањето на мострите.

Атест за тип на проводник од увоз, кој важи три години издава организацијата овластена за тестирање.

10 Контрола на сообразноста на проводниците од натамошното производство односно од увоз со атестираниот тип се врши еднаш годишно, така што организацијата овластена за тестирање на проводници зема мостри на проводници од производителот, а за увезените проводници — од прометните организации. При контролата на сообразноста на проводниците со атестираниот тип се испитуваат следните карактеристики на квалитетот на проводниците:

- 1) електричниот отпор,
- 2) дебелината на изолацијата и обвивката,
- 3) затезната цврстина пред и по стареењето;
- 4) издолжувањето пред и по стареењето,
- 5) запаливоста,
- 6) абењето,
- 7) диелектричната цврстина,
- 8) односот на жолто-зелената боја,
- 9) означувањето.

Ако со испитувањето се утврди дека проводниците од натамошното производство односно од увоз се сообразни со атестираниот тип, организацијата овластена за тестирање ја потврдува важноста на издадениот атест за типот на проводникот, што означува во извештајот за испитувањето.

Оцена на сообразноста се врши според посебна табела, што е отпечатена кон оваа наредба и претставува нејзин составен дел.

Се смета дека единицата на производот е сообразна со атестираниот тип, ако при контролата на сообразноста е оценета со помалку од три казни поени.

Ако определена карактеристика на квалитетот на единица на производот при контролата на сообразноста е оценета со три казни поени, контролата се повторува на двапати поголем број единици на производи, при што се вршат оние испитувања врз основа на кои се добиени казнените поени. Ако при повтореното испитување определената карактеристика на квалитетот на единицата на производот е оценета со три казни поени, организацијата овластена за тестирање на проводници за тоа ќе го извести Сојузниот завод за стандардизација.

11 Организацијата овластена за тестирање на проводници го прилага кон атестот и извештајот за испитувањето. По еден примерок од атестот и извештајот за испитувањето се доставува до подносителот на барањето за тестирање и до Сојузниот завод за стандардизација, а третиот примерок го задржува организацијата овластена за тестирање што го издава атестот.

12 Извештајот за испитувањето содржи

- 1) фирма односно назив на организацијата овластена за тестирање
- 2) фирма односно назив на подносителот на барањето,
- 3) број и датум на извештајот за испитувањето,
- 4) датум на доставувањето на мострата,
- 5) податоци за типот на производот
- 6) податоци за југословенските стандарди според кои е извршено испитувањето
- 7) податоци за материјалот и работниот напон
- 8) податоци за видовите испитувања и за пропишаните и измерените вредности
- 9) потпис на овластениот работник и печат на организацијата овластена за тестирање на проводници.

13 Проводниците за кои е издаден атест, производителот ги означува со атестен знак

Атестниот знак содржи две буквени и две бројни ознаки. Буквените ознаки (N C) се однесуваат на групата и подгрупата југословенски стандарди на кои им припаѓаат проводниците, а бројните ознаки — на шифрата на организацијата овластена за атестирање

Означување со атестниот знак се врши на пакувањето, или етикетата, при што големината B од точка 4 на Наредбата за изгледот и употребата на атестниот знак („Службен лист на СФРЈ“, бр 4/79 и 31/81) изнесува од 10 mm до 25 mm

14 За атестирање на проводници може да се овласти организацијата на здружен труд која покрај условите од член 60 на Законот за стандардизацијата ги исполнува и следните посебни услови:

а) да располага со следната опрема:

1) универзално подвижно мерило според југословенскиот стандард JUS K T2 050,

2) микрометар со рамни мерни површини, со пречник од 4 mm до 8 mm, со вкупна грешка од 10 микрони во опсег на мерење од 25 mm,

3) мерен саат со рамни мерни површини, со пречник од 6 mm до 8 mm со вкупна грешка од два поделока за сите скали до 10 поделоци,

4) мерна лента со поделоци од 1 mm, со која се мери обемот, а со поделоци од 0,5 mm со која се мери пречникот,

5) мерен микроскоп со најмалку десеткратно линеарно зголемување и обртен држач на епруветите, со можност за читање на 0,01 mm и со можност за процена на третото децимално место ако дебелината што се мери е помала од 0,5 mm, со тоа што наместо микроскоп може да се користи и погоден проектор со десеткратно зголемување;

6) уред за мерење на електричниот отпор, со грешка $\pm (2\% \text{ од мерената вредност} + 20 \text{ m}\Omega)$,

7) уред за мерење на отпорот, со грешка од најмногу $\pm (2\% \text{ од мерената вредност} + 5 \text{ m}\Omega)$, како што е Витстоновиот мост,

8) уред за мерење на отпорот, со грешка од најмногу $\pm (2\% \text{ од мерената вредност} + 0,01 \text{ m}\Omega)$ и со погодна направа за распинање (одвоени стегалки за струја и напон), како што е Томсоновиот мост,

9) извор на еднонасочен напон,

10) уред за мерење на електричниот отпор на изолацијата со опсег на мерење од најмалку $2 \times 10^5 \text{ m}\Omega$ и со грешка на мерењето од најмногу $\pm (10 + 0,0002 R)\%$ од мерената вредност, каде што R треба да се стави бројчената вредност на отпорот на изолацијата во $\text{m}\Omega$, но најмногу 2×10^5 ,

11) уред за проверка на диелектричната цврстина со наизменичен напон,

12) уред за испитување со еднонасочен напон од 220 V,

13) инструменти за мерење на напонот од класа на точност 1,

14) када со вода, со соодветна зафатнина,

15) термометар со жива, од класа на точност 1,

16) комора за загревање со природна циркулација на воздух, во која температурата може да се одржува во опсег од 70°C до 150°C , со температурна стабилност $\pm 2^\circ\text{C}$, со соодветна зафатнина,

17) комора за ладење до -40°C , со температурна стабилност $\pm 2^\circ\text{C}$,

18) машина за испитување со затегање, за сили 500 N, 1500 N, 2500 N,

19) затезни уреди со две стегалки, погодни за фаќање на епрувети,

20) мерач на издолжувањето, со покажување од 0,01 mm,

21) нож за исекување на епрувети,

22) направа за мазнење, со која се постигаат паралелни испитни површини како што е силициум карбидно точило со структура на зрното 24 и тврдост K. Точилото треба да биде избалансирано и центрично. Брзината на точилото на обемот треба да изнесува меѓу 100 m/sec и 25 m/sec,

23) вага со точност 0,01 g;

24) фамилија на соодветни тегови,

25) фамилија на соодветни трнови за намотување и свиткување,

26) направа за испитување на термопластичноста;

27) направа за испитување со удар;

28) Бунзенов горилник, чија цевка има внатрешен пречник околу 9 mm и се напојува со светлечки гас или со гас од иста вредност,

29) хронометар;

30) леќа со најмалку петкратно линеарно зголемување,

31) кислородна бомба со можност за работа под притисок од 2,1 MPa на температура од 70°C ,

32) воздушна бомба со можност за работа под притисок од 0,55 MPa на температура од 127°C ,

33) када за испитување во масло,

34) уред за испитување на кинење,

35) абалка,

б) да има работници за работи на атестирањето, со следните стручни квалификации:

1) дипломиран инженер по електротехника или дипломиран физичар со пет години работно искуство на соодветни работи — ако е во прашање работник кој раководи со испитувањата,

2) дипломиран инжењер по електротехника со три години работно искуство, дипломиран инженер од техничка струка со три години работно искуство и два стручни работника, специјалисти од технички струки, со две години работно искуство — ако се во прашање стручни работници

15 Оваа наредба влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Бр 50-5498/3

12 септември 1983 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,

Букашин Драгосвиќ, с р

Реден број	Видови испитувања	Големина на отстапувањата	Класификација на отстапувањата	Казнен поен
1	2	3	4	5
1	Електричен отпор на проводниците	> 100 % а ≤ 101 % од пропишаната вредност > 101 % а ≤ 103 % од пропишаната вредност преку 103 % од пропишаната вредност Секоја измерена вредност мора да биде заокружена на помалку или повеќе од точноста на пропишаната вредност дадена со соодветниот JUS	мало отстапување средно отстапување големо отстапување	0,5 2 3
2	Дебелина на изолацијата	отстапување од средните и минималните вредности од пропишаните		
	Пропишана вредност (mm)	0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0		
	средни а) не помали од вредности б) не помали од в) помали од б)	0,41 0,50 0,59 0,68 0,77 0,86 0,36 0,44 0,52 0,60 0,68 0,76 итн *	неправилност помала грешка голема грешка	1 2 3
	Минимално дозволена вредност (mm)	0,35 0,44 0,53 0,62 0,72 0,80		
	минимални а) не помали од вредности б) не помали од в) помали од б)	0,32 0,40 0,48 0,56 0,64 0,72 0,28 0,35 0,42 0,50 0,57 0,64 итн *	неправилност помала грешка голема грешка	1 2 3
3	Дебелина на обвивката	отстапување на средните и минималните вредности од пропишаните		
	Пропишани вредности (mm)			
	средни а) не помали од вредности б) не помали од в) помали од б)	0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,5 0,59 0,68 0,77 0,86 0,44 0,52 0,60 0,68 0,76 итн *	неправилност помала грешка голема грешка	1 2 3
	Минимално дозволена вредност (mm)			
	минимални а) не помали од вредности б) не помали од в) помали од б)	0,41 0,50 0,58 0,67 0,75 0,37 0,45 0,52 0,60 0,68 0,33 0,40 0,46 0,54 0,60 итн *	неправилност помала грешка голема грешка	1 2 3
4	Испитување со истегање (издолжување и прекинлива цврстина) на изолацијата и обвивките пред и по стареењето во сушилица со природна циркулација на воздух	< 100 % ≥ 90 % од пропишаната вредност < 90 % ≥ 80 % од пропишаната вредност помалку од 80 % од пропишаната вредност	неправилност помала грешка голема грешка	0,5 2 3
5	Испитување со истегање на изолацијата од гума по стареењето во кислорид, на воздушна бомба и во минерално масло	дозволеното отстапување пре- чекорено за 5 % преку 5 % а ≤ 10 % > 10 % од пропишаната вред- ност	неправилност помала грешка голема грешка	0,5 2 3
6	Запаливост	не задоволува	голема грешка	3
7	Абење			
8	Диелектрична цврстина на производот на жилите	не задоволува не задоволува	голема грешка голема грешка	3 3
9	Однос на боите жолто/зелена	од 70/30 % до 76/24 % од 77/23 % до 79/21 % преку 80/20 %	неправилност помала грешка голема грешка	1 2 3
	Означување	не задоволува	голема грешка	3

Забелешка

* — за поголеми дебелини се применува иста законитост.

769.

Врз основа на член 45 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр 49/76 и 41/81), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА БАНКНОТА ОД 20 ДИНАРИ

1 Народната банка на Југославија ќе пушти во оптек на 26 декември 1983 година банкнота од 20 динари со обележјата што се утврдени со Одлуката за основните обележја на банкнотите од 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 динари („Службен лист на СФРЈ”, бр 44/78)

2 На банкнотата од 20 динари од точка 1 на оваа одлука се наоѓаат потписи на гувернерот на Народната банка на Југославија Радован Макиќ и на заменик-гувернерот на Народната банка на Југославија Миодраг Вељковиќ и датумот 4 XI 1981 година

3 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”

О бр 83

24 ноември 1983 година

Белград

Председател на Советот
на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Радован Макиќ, с.р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 19 ТОЧКА 4 ПОД Б) ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАНБЕНИТЕ ОДНОСИ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

1 Мустафа Биедиќ од Белград и Љубо Ѓукиќ од Титовград му дадоа на Уставниот суд на Југославија иницијатива за поведување постапка за оценување на уставноста на член 19 точка 4 под б) од Правилникот за станбените односи на Работната заедница на Сојузниот секретаријат за надворешни работи, поради тоа што со таа одредба на Правилникот, несогласно со Уставот на СФРЈ, при утврдувањето на редот на првенство за доделување стан на користење, работниот стаж навршен во Секретаријатот за надворешни работи се вреднува поповолно од работниот стаж навршен во други сфери и организации

2 Со член 19 точка 4 од оспорениот правилник е пропишано дека секоја година од работниот стаж (вкупниот работен стаж) се вреднува со пет бодови, а секоја година од работниот стаж остварен во Секретаријатот со додатни два бода

Работната заедница на Секретаријатот, во своето изјаснување, истакна дека одредбата на Правилникот за поповолно вреднување на работниот стаж остварен во Секретаријатот е резултат од намера да се овозможи за такво вреднување на работниот стаж остварен во орган односно работна заедница во која се остварува работата на добивање стан на користење

За прашањето во врска со основот за поповолно вреднување на работниот стаж остварен во организација односно орган во кој се остварува правото на добивање стан се изјаснија и претставниците на Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија и на Сојузниот комитет за законодавство Според нивното мислење работниот стаж се вреднува еднакво во сите случаи на уредување на правата на работниците од работниот однос, освен во случаите на утврдување на редот на првенството за добивање стан на користење, односно доделување кредит за станбена изградба Според ставот на Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија и ставот на републичките и општинските совети на синдикатите работниот стаж треба да се вреднува еднакво независно од тоа во која организација на здружен труд е остварен Становите се прибавуваат од средствата што се формираат за овие потреби во текот на годината, а по исклучок тие средства се резултат од одвојувањата за неколку години Затоа, подолгата работа во организација во која се остварува правото на стан нема позначајно влијание за прибавување на станови Прописувањето работниот стаж остварен во други организации да се вреднува помалку ги доведува работниците во нерамноправна положба и во нееднакви услови при решавањето на станбените потреби А тоа е во спротивност со општествената природа на доходот утврдена во Уставот на СФРЈ.

3 Уставниот суд на Југославија смета дека станот е еден од основните услови за живот и работа на работните луѓе и граѓаните, еден од битните елементи за општествено-економската положба на работниот човек, важен услов за стабилноста на семејството на работникот, како основна општествена Келија, и значаен фактор за зголемување на продуктивноста на трудот и на материјалниот напредок на општеството Остварувањето на правото на добивање стан на користење е едно од основните права на работникот во здружениот труд, утврдено со уставот и законот, што се остварува врз основите на заемност, солидарност и рамноправност на работниците во организацијата на здружен труд

Во остварувањето на тоа право годините на работниот стаж се земаат како едно од мерилата за изразување и вреднување на минатиот труд на работникот Без оглед на тоа што категориите работен стаж и минат труд не можат да се изедначат, годините на работниот стаж претставуваат важен показател на минатиот труд Тие се важни како временски показател на должината на траењето на тековниот труд на работникот и на заедничкиот минат труд на општеството како целост

Правата на работникот по основ на минатиот труд произлегуваат од општествено-економската положба на работникот во здружениот труд што, според одделот II од Основните начела на Уставот на СФРЈ, му обезбедува, работејќи со средства во општествена сопственост и одлучувајќи непосредно и рамноправно со другите работници за сите работи од општествената репродукција, во услови и односи на меѓусебна зависност, одговорност и солидарност да го остварува својот личен, материјален и морален интерес и правото да се користи со резултатите од својот тековен и минат труд и со придобивките на општиот материјален и општествен напредок и врз таа основа што поцелосно да ги задоволува своите лични и општествени потреби, а исто така и да ги развива своите работни и други творечки способности

Како неотуѓиво, правото на работникот што произлегува од општествената сопственост на средствата за производство и правото на работа со тие средства, здобиени по основ на минатиот труд, не може ниту да се ограничи, ниту да се одземе Правото на учество во распределбата на доходот по основ на минатиот труд не се губи со приклучувањето от една во друга организација на здружен труд, затоа основ за здобивање со тоа право е работни-

ковиот минат труд. Притоа, не е битно во која организација на здружен труд работел работникот, односно колку од работниот стаж остварил во една организација на здружен труд, туку е битен работниковиот придонес даден со работата во изминатиот период, како минат труд.

Доходот што ќе го оствари основната организација на здружен труд не е само резултат од работата на работникот во таа организација, туку и од вкупниот општествен труд (член 17 став 1 од Уставот на СФРЈ). Остварен во тековното време, доходот на секоја организација на здружен труд, покрај другото, е резултат од потрошениот жив труд како и резултат од користењето на минатиот труд на претходните генерации. Затоа, доходот на секоја организација на здружен труд, како дел од вкупниот општествен производ, е од општествен карактер.

Работниковиот придонес за остварениот доход мора да се посматра не само како придонес за остварениот доход на основната организација на здружен труд во која го остварува правото на добивање стан на користење, туку и како придонес што го дал за остварувањето на доходот на општеството како целост, и тоа преку неговиот целокупен минат труд, без оглед на тоа дали е остварен во една или во повеќе организации на здружен труд.

Работниците во здружениот труд имаат самоуправни право самостојно и непосредно да ги уредуваат меѓусебните односи во здружениот труд и во рамките на тоа право заедно со другите работници, со самоуправни општи акти да ги уредуваат основите и мерилата за утврдување на редот на првенство за распределба на станови и кредити за решавање на станбените потреби.

Уредувањето на овие односи може да се врши само во согласност со уставот и законот. За уредување на овие меѓусебни односи важи уставното начело работните луѓе да остваруваат еднакви права, под исти услови, како и принципот за единствената положба на работниците во здружениот труд. Бидејќи работниците го остваруваат работниот стаж во единствен систем на општествено-економските односи тој стаж како основ за здобивање со определени права на работните луѓе во рамките на иста организација на здружен труд мора да се вреднува еднакво. Отстапувањето од овој уставен принцип ги доведува работниците во нерамноправна положба при утврдувањето на редот на првенство за добивање стан на користење. Нееднаквото вреднување на работниот стаж може да се заснова само врз разлики во придонесот, а не и врз разлики во поглед на должината на работниот стаж остварен во организацијата на здружен труд.

Средствата за станбена изградба, како дел од средствата за заедничка потрошувачка, се користат и во согласност со принципот на заемност и солидарност во остварувањето на уставната обврска за постојано подобрување на животните услови на работниците во здружениот труд (член 32 став 1 од Уставот на СФРЈ). Принципот на солидарност мора да дојде до израз и во распределбата на станови. Тој принцип мора да дојде до израз и во редоследот на доделување станови, така што работниците да не се ставаат во нееднаква положба и да не се доведуваат во ситуација различно да ги остваруваат своите права по основ на минатиот труд.

Средствата за решавање на станбените потреби на работниците се наменски средства за заедничка потрошувачка што работниците ги обезбедуваат со издвојување средства од остварениот доход, споредно на нивниот придонес за остварувањето на доходот, што го даде со својот труд и вложување на општествени средства, како минат труд на работниците (член 19 став 2 од Уставот на СФРЈ). Материјална основа за стекнување на средства за заедничка потрошувачка, односно на средства за решавање на станбените потреби на работниците претставуваат општествените средства на трудот соз-

дани со минатиот труд, како општествени вложувања. Затоа, средствата за станбена изградба, како и целиот доход на организацијата на здружен труд од кој тие потекнуваат, не се резултат од трудот и вложувањето на работниците само во таа организација туку, на извесен начин, се резултат од вкупниот општествен труд, изразен преку остварениот доход по основ на стопанисувањето со минатиот труд односно со средствата за проширена репродукција. Тешко е да се определи колкав е придонесот на секој работник како поединец во создавањето на вкупниот општествен минат труд, не само поради нееднаквата материјална положба на одделни организации на здружен труд туку и поради недостигот на изградени општествени критериуми со кои на единствен начин би се утврдувал придонесот на секој работник во создавањето на минатиот труд на генерациите.

Со различно вреднување на работниот стаж, те со поповолно вреднување на стажот остварен во организацијата во која се остварува правото на добивање стан од работниот стаж остварен во други организации односно работни заедници се доведува до затворање на организациите на здружен труд и се спречува нормалното движење на работната сила.

Затоа, Уставниот суд на Југославија наоѓа дека општествено е оправдано и во согласност со уставот еднакво а не различно вреднување на работниот стаж во организациите на здружен труд и во работните заедници.

5 Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 11 јули 1983 година, врз основа на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 13 точка 2 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, донесе, со мнозинство гласови,

О д л у к а

Се укинува одредбата на член 19 точка 4 под Б) од Правилникот за станбените односи на Работната заедница на Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав претседател Воислав Ракиќ, судии: д-р Васил Гривчев, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, д-р Александар Фира, Божидар Булатовиќ, Рамадан Враниќи, Иван Франко, Славко Кухар, Мустафа Сефо, Јаким Спироски, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац и д-р Јосиф Трајковиќ.

У-бр 249/81
11 јули 1983 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија
Воислав Ракиќ, с.р.

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛЕН 10 НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТАНОВИ НА КОРИСТЕЊЕ И КРЕДИТИ ЗА ИНДИВИДУАЛНА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА НА ГРАДЕЖНАТА РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА „ПЛОЧЕ“ ВО КАРДЕЛЕВО

1 Миомир Шурбат, од Карделево му даде на Уставниот суд на Југославија иницијатива за поведување постапка за оценување на уставноста на одредбите од член 10 точ 2 и 3 од Правилникот за доделување станови на користење и кредити за индивидуална станбена изградба на Градежната работна организација „Плоче“ во Карделево, поради тоа што со тив е уредено на работникот за секоја година работен стаж, стекнат во Работната органи-

зацја „Плоче“, да му припаѓаат 10 бодови, а за секоја година работен стаж, стекнат надвор од неа, 2 бода. Тој смета дека со овие одредби е нарушено уставното начело на еднаквост и рамноправност на работниците во здружениот труд.

2 Со оспорените одредби е уредено на работникот за секоја година работен стаж, стекнат во Работната организација „Плоче“, да му припаѓаат 10 бодови, а за секоја година работен стаж стекнат надвор од неа, 2 бода.

3 Во одговорот на решението за поведување постапка и на јавната расправа, Градежната работна организација „Плоче“ наведе дека работниците при утврдувањето на критериумите и мерилата за доделување станови на користење можат да прават разлика помеѓу работниот стаж стекнат во работната организација и надвор од неа, бидејќи средствата за задоволување на станбените потреби се акумулираат во таа организација на здружен труд.

Во текот на постапката, Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија и Сојузниот комитет за законодавство, преку своите претставници, на јавна расправа истакнаа дека работниот стаж подеднакво се вреднува во сите случаи на уредување на правата на работниците, освен во случај на уредување на редоследот на работниците за доделување на станови за користење на кредити за индивидуална станбена изградба, каде што работниот стаж, стекнат во организацијата на здружен труд, која доделува станови, поповолно се вреднува од стажаот стекнат надвор од неа. Како причина за вака различно вреднување на работниот стаж беше претпоставката дека работниците на таа работна организација повеќе придонеле за создавање на средствата за станбени потреби на работниците. Меѓутоа, анализите покажаа дека распределбите на становите и кредитите се вршат од средствата издвоени од доходот и од личните доходи на работниците, остварени во претходната и во текуштите деловни години, а често и од кредитите земенги од банки, а тие средства ги обезбедуваат, под истите услови, и работниците кои имаат работен стаж надвор од односната работна организација, што укажува дека порано стекнатиот работен стаж во таа работна организација не влијае врз обезбедувањето на средствата за станови.

4 Уставниот суд на Југославија тргна од фактот дека станот е еден од основните услови за живот и работа на работните луѓе и граѓаните, дека е еден од битните елементи на општествено-економската положба на работниот човек, важен услов за стабилност на семејството на работникот, како основна Келија на нашето општество, и значаен фактор за зголемување на продуктивноста на трудот и на материјалниот напредок на општеството. Остварување станарско право на стан во општествена сопственост е едно од основните права на работниците во здружениот труд, утврдено со устав и со закон што се остварува врз основа на заемност солидарност и рамноправност на работниците во организациите на здружен труд.

Во остварувањето на правото на учество во распределбата на становите и кредитите за станбена изградба, годините на работниот стаж се земаат како едно од мерилата за изразување и вреднување на минатиот труд на работникот. Без оглед на тоа што овие две категории не можат да се идентификуваат, годините на работниот стаж претставуваат важен показател на минатиот труд. Тие се важни како временски показател на должината на траењето на текуштиот труд на работникот и како заеднички показател на минатиот труд на општеството како целина.

Правата на работникот по основ на минатиот труд произлегуваат од општествено-економската положба на работникот во здружениот труд која, според основните начела од Уставот на СФРЈ му обезбедува, работејќи се средства во општествена сопственост и одлучувајќи непосредно и рамно-

правно со другите работници во здружениот труд за сите работи на општествената репродукција во услови и односи на меѓусебна зависност, одговорност и солидарност, да го остварува својот личен и морален интерес и право да ги користи резултатите од својот текушт и минат труд и придобивките на општиот материјален и општествен напредок и, врз таа основа, што поцелосно да ги задоволува своите лични и општествени потреби и да ги развива своите работни и други творечки способности.

Како неотуѓиво право на работникот, кое произлегува од општествената сопственост над средствата за производство и од правото на работа со тие средства, правата по основ на минатиот труд не можат на работникот да му се ограничат, ниту да му се одземат. Поради тоа, правото на учество во распределбата на доходот по основ на минатиот труд не се губи со преминување од една во друга организација на здружен труд, бидејќи основ за стекнување на тоа право е минатиот труд на работникот. Притоа не е битно во која организација на здружен труд работникот работел туку е битен вкупниот придонес на работникот, што тој со својот труд во изминатиот период, како минат труд, го дал за зголемување на материјалниот напредок на општеството како целина.

Остварениот доход на основната организација на здружен труд не е резултат само од трудот на работниците во таа организација на здружен труд туку е резултат и од вкупниот општествен труд (член 17 став 1 од Уставот на СФРЈ). Остварен во текуштиот период, доходот на секоја организација на здружен труд е, покрај другото, резултат од вложениот жив труд, како и резултат од користењето на минатиот труд на претходните генерации. Затоа доходот на секоја организација на здружен труд, како дел од вкупниот општествен производ, има општествен карактер.

Придонесот на работникот во остварениот доход затоа мора да се посматра не само како придонес во остварениот доход на организацијата на здружен труд во која остварува право на доделување стан туку и како придонес што го дал во остварениот доход на општеството како целина, и тоа преку неговиот целокупен минат труд, без оглед на тоа дали е тој остварен во една или во повеќе организации на здружен труд.

Самоуправно право на работниците во здружениот труд е самостојно и непосредно да ги уредуваат меѓусебните односи во здружениот труд и, во рамките на тоа, со свој самоуправен општ акт да ги уредуваат основите и мерилата за утврдување на редот на првенство за распределба на станови и кредити за станбена изградба.

Меѓутоа, работниците можат да ги уредуваат меѓусебните односи во здружениот труд само во согласност со уставот и со законот. За уредување на тие меѓусебни односи важи уставното начело дека работниците остваруваат еднакви права под исти услови, како и принципот за единствена положба на работниците во здружениот труд. Бидејќи работниот стаж работниците го остваруваат во единствениот систем на општествено-економските односи, тој стаж што се зема како основ за стекнување на определени права на работниците мора, во рамките на иста работна организација, да се вреднува на еднаков начин. Отстапувањето од овој уставен принцип ги доведува во нерамноправна положба работниците при остварувањето на нивните права по основ на минатиот труд односно при утврдувањето на нивниот редослед за доделување станови на користење.

Средствата за станбена изградба, како дел од средствата за заедничка потрошувачка, се користат и во согласност со принципот на заемност и солидарност во остварувањето на уставната обврска за поставено подобрување на животните услови на работниците во здружениот труд (член 32 став 1 од Уставот на СФРЈ). Принципот на солидарност мора да

дојде до израз кај редоследот за доделување на станови, за да не се стават работниците во нееднаква положба и да се доведат во ситуација различно да ги остваруваат своите права по основ на минатиот труд.

Средствата за решавање на станбените потреби на работниците се наменски средства за заедничка потрошувачка, што работниците ги обезбедуваат со издвојување на средства од остварениот доход на другите организации, сразмерно со нивниот придонес во остварувањето на доходот, што го дале со својот труд и со вложување на општествени средства како минат труд на работниците (член 19 став 2 од Уставот на СФРЈ). Материјалната основа за стекнување средства за заедничка потрошувачка односно средства за решавање на станбените потреби на работниците ја сочинуваат и општествените средства на трудог, создадени со минатиот труд како општествени вложувања. Затоа средствата за станбена изградба, како, впрочем, и ситот доход на организацијата на здружен труд од кој тие произлегуваат, не се само резултат од трудот и вложувањата на работниците на таа организација туку, на определен начин, се резултат од вкупниот општествен труд, изразен преку остварениот доход по основ на стопанисувањето со минатиот труд односно со средствата за проширена репродукција.

Со различно вреднување на работниот стаж, т е со поголемо вреднување на годините на работниот стаж, што се остварени во организацијата на здружен труд во која се остварува правото на доделување стан, од годините на работниот стаж, што се остварени во други организации, односно работни заедници, се доведува до затворање на организациите на здружен труд, до групно-сопственичко однесување, а со самото тоа и до оневозможување подвижност на работната сила, се оневозможува изменливост на стручните кадри од една во друга организација на здружен труд, од едно во друго место на работа и живеење.

Затоа Уставниот суд наоѓа дека е општествено оправдано и дека е во согласност со уставот еднаквото а не различно вреднување на работниот стаж во организациите на здружен труд и во работните заедници.

5 Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ, на седницата од 11 јули 1983 година, со мнозинство на гласови, донесе

О д л у к а

1 Се укинуваат одредбите на член 10 од Правилникот за доделување станови на користење и кредити за индивидуална станбена изградба на Градежната работна организација „Плоче“ во Карделево.

2 Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во Градежната работна организација „Плоче“ во Карделево, на начин на кој е објавен Правилникот од став 1 на оваа одлука.

Оваа одлука је донесе Уставниот суд на Југославија во следниот состав: претседател на Судот Воислав Ракиќ, и судии д-р Васил Гривчев, д-р Стана Гуклиќ-Делевиќ, д-р Александар Фира, Божидар Булатовиќ, Рамадан Враниќи, Иван Франко, Славко Кухар, Мустафа Сефо, Јаким Спиrowsки, Милосав Стивовиќ, Душан Штрбац и д-р Јосип Трајковиќ.

У-бр 206/76
11 јули 1983 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Воислав Ракиќ, с р

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 32 ПОД II НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ДАВАЊЕ СТАНОВИ НА КОРИСТЕЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ СТАНБЕНИ КРЕДИТИ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД „РАДЕЉЕВИК“ ВО ДУБРОВНИК ОД 10 МАРТ 1980 ГОДИНА

1 Уставниот суд на Југославија, со решението У бр 70/77 од 8 јуни 1977 година, поведе постапка за оценување на уставноста на член 5, на член 7 став 3 точ 1 и 7 и на член 10 точ 1 и 2 алинеја „и“ на Самоуправната спогодба за давање станови на користење и за давање станбени кредити на Основната организација на здружен труд „Радељевиќ“ во Дубровник од 1975 година, по повод иницијативата на Сабича Османовиќ-Креско, од Дубровник, и предметот во смисла на член 339 став 1 од Уставот на СФРЈ, му го достави на Уставниот суд на Хрватска.

2 Во текот на постапката пред Уставниот суд на Хрватска, работниците на Основната организација на здружен труд „Радељевиќ“, на 10 март 1980 година донесоа нова спогодба со чие влегување во сила престанува да важи Спогодбата од 1975 година. Бидејќи Спогодбата од 1975 година престана да важи, во смисла на член 37 точка 5 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, Уставниот суд на Југославија решил, постапката поведена со решението од 8 јуни 1977 година, да се запре.

3 Со член 32 под II на Самоуправната спогодба за давање станови на користење и за одобрување на станбени кредити на Основната организација на здружен труд „Радељевиќ“ од 10 март 1980 година е утврдено дека стажот остварен во таа организација и стажот остварен во други организации на здружен труд, се вреднува во сразмер 3:1, во корист на работниот стаж остварен во „Радељевиќ“.

Уставниот суд на Југославија, по сопствена иницијатива, со решението У број 70/77 од 19 јануари 1983 година, поведе постапка за оценување на согласноста на таа одредба на Спогодбата со Уставот на СФРЈ.

Основната организација на здружен труд „Радељевиќ“ по повод поведувањето постапка за оценување на неговата уставност не се изјасни за уставноста на оспорениот самоуправен општ акт.

По поведувањето на постапката за прашањето на основите за поводило вреднување на работниот стаж, остварен во организацијата во која се остварува право на решавање на станбените потреби, се изјаснија претставниците на Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија и на Сојузниот комитет за законодавство. Според нивно мислење, во сите случаи, во кои работниот стаж е основа за остварување право по основ на трудот, тој еднакво се вреднува, освен во случај на утврдување на редот на првенство за добивање стан на користење односно доделување кредит за станбена изградба. Работниот стаж според ставот на Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, на републичките и општинските совети на Сојузот на синдикатите, треба еднакво да се вреднува независно од тоа во која организација на здружен труд е тој остварен. Становите се прибавуваат од средствата што се формираат за овие потреби во текот на годината, а по исклучок тие средства се резултат на одвојување во текот на неколку години. Затоа, подлогата работа во организацијата во која се остварува право на стан, нема позначајно влијание за прибавување на станови. Прописувањето дека работниот стаж остварен во други организации помалку се вреднува, ги доведува работниците во нееднаква положба и во нееднакви услови при решавањето на нивните станбени потреби, што е во спротивност со општествената природа на доходот утврден со Уставот на СФРЈ.

4 Уставниот суд на Југославија, смета дека станот е еден од основните услови за живот и работа на

работните луѓе и граѓаните, еден од битните елементи на општествено-економската положба на работниот човек, важен услов за стабилност на општеството на работниците, како основна ќелија на општеството, па значаен фактор за зголемување на продуктивноста на трудот и материјалниот напредок на општеството. Остварување право на добивање стан на користење е едно од основните права на работниците во здружениот труд, утврдено со уставот и законот, кое се остварува врз основите на заснато, солидарност и рамноправност на работниците во организацијата на здружен труд.

Во остварувањето на тоа право, годините на работен стаж се земаат како едно од мерилата за изразување и вреднување на минатиот труд на работниците. Без оглед на тоа што категориите на работен стаж и минатиот труд не можат да се изедначат, годините на работен стаж претставуваат важен показател на минатиот труд. Тис се важни како временски показател на должината на траењето на текуштиот труд на работниците и на заедничкиот минат труд на општеството како целост.

Правата на работниците по основ на минатиот труд, произлегуваат од општествено-економската положба на работниците во здружениот труд кој, според Оддел II на Основните начела на Уставот на СФРЈ, им обезбедува, работници со средствата во општествена сопственост и решавајќи неопосредно и рамноправно со другите работници за сите работи на општествената репродукција, во условите и односите на меѓусебна зависност, одговорност и солидарност, да го остваруваат својот личен материјален и морален интерес и право да се користат со резултатите од својот текушт и минат труд и придобивките на општиот материјален и општествен напредок, врз таа основа што попотполно да ги задоволуваат своите лични и општествени потреби и да ги развиваат своите работни и други творечки способности.

Како неотуѓиво, ова право на работниците, што произлегува од општествената сопственост на средствата за производство и право на работа на тие средства, стекнато врз основа на минат труд, не може ниту да се ограничи ниту да се одземе. Правото на учество во распределбата на доходот, по основ на минатиот труд, не се губи со преминување од една во друга организација на здружен труд, зашто основ за стекнување на тоа право е минатиот труд на работникот. Притоа не е битно во која организација на здружен труд работникот работел, туку е битен неговиот вкупен придонес даден со работата во изминатиот период, како минат труд, за зголемување на материјалниот напредок на општеството како целина.

Доходот што ќе го оствари основната организација на здружен труд, не е само резултат од работата на работниците во таа организација туку е резултат и од вкупната општествена работа (член 17 став 1 од Уставот на СФРЈ). Остварен во текуштото време, доходот на секоја организација на здружен труд меѓу другото е резултат од потрошената жива работа, како и резултат од користењето на минатиот труд од претходните генерации. Затоа доходот на секоја организација на здружен труд како дел од вкупниот општествен производ е со општествен карактер.

Придонесот на работникот кон остварениот доход мора, затоа да се посматра како придонес на остварениот доход на основната организација на здружен труд во која го остварува правото на добивање стан на користење и како придонес што го дал за остварувањето на доходот на општеството како целина, и тоа низ неговиот целокупен минат труд, без оглед на тоа дали тој е остварен во една или во повеќе организации на здружен труд.

Сомоуправно право на работниците во здружениот труд е самостојно и непосредно да ги уредуваат меѓусебните односи во здружениот труд и во рамките на тоа право, заедно со другите работници, со само-

управните општи акти да ги уредуваат основите и мерилата за утврдување на редот на првенство за стекнување на станови на користење и кредити за решавање на станбените потреби.

Уредувањето на овие односи може да се врши само во согласност со уставот и законот. За уредувањето по овие односи гачи уставното начело дека работните луѓе остваруваат еднакви права под исти услови како и принципот за единствената положба на работниците во здружениот труд. Видејќи работниот стаж работниците го остваруваат во единствен систем на општествено-економските односи, тој стаж како основ за стекнување на определени права на работните луѓе, мора да биде во рамките на иста организација на здружен труд. Инаку вреднуван Остварувањето од овој уставен принцип ги доведува работниците во нерамноправна положба при утврдувањето на редот на првенство за добивање стан на користење. Неравнокото вреднување на работниот стаж може да се заснова само на разликите во придонесот а не и на разликите во поглед на должината на работниот стаж остварен во определена организација на здружен труд.

Средствата за станбена изградба како дел од средствата на заедничката потрошувачка, се користат и во согласност со принципот на заемност и солидарност во остварувањето на уставната обврска на постоечкото подобрување на животните услови на работниците во здружениот труд (член 32 став 1 од Уставот на СФРЈ). Принципот на солидарност мора да дојде до израз во распределбата на становањето. Тој принцип мора да дојде до израз и кај редоследот на доделување на станови, за работниците да не можат да се ставаат во нееднаква положба и да се доведуваат во ситуација различно да ги остваруваат правата по основ на минатиот труд.

Средствата за решавање на станбените потреби на работниците се именски средства на заедничката потрошувачка што работниците ги обезбедуваат со издвојување на средства од остварениот доход, сразмерно со илнниот придонес за остварување на доходот, што го дале со својата работа и со вложување на општествени средства како минат труд на работниците (член 19 став 2 од Уставот на СФРЈ). Материјалната основа за стекнување средства за заедничка потрошувачка односно средства за решавање на станбените потреби на работниците, претставуваат општествените средства на трудот создадени со минат труд како општествени вложувања. Затоа средствата за станбена изградба, како и целиот доход на организацијата на здружен труд од кој тие потекнуваат не се резултат од трудот и вложувањата на работниците само на таа организација туку, на определен начин, се резултат од вкупниот општествен труд изразен низ остварениот доход по основ на стопанисувањето со минатиот труд, односно со средствата на општествената репродукција. Колкав е придонесот на секој работник како поединец кон создавање на вкупниот општествен минат труд, тешко е да се определи не само поради нееднаквата материјална положба на одделни организации туку и поради недостигот на изградени општествени критериуми со кои, на единствен начин би се утврдила придонесот на секој работник кон создавање на минатиот труд на генерациите.

Со различно односно со поповолно вреднување на работниот стаж, остварен во организацијата во која се остварува правото на додела на стан од работниот стаж остварен во други организации односно работни заедници, се доведува до затворање на организацијата и се спречува нормалното движење на работната сила.

Затоа Уставниот суд на Југославија наоѓа дека е општествено оправдано и во согласност со уставот, еднакво а не различно вреднување на работниот стаж во организациите на здружен труд и во работните заедници.

5 Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 7 септември 1983 година, врз основа на

член 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 13 став 1 точка 2 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, донесе, со мнозинство гласови,

О д л у к а

Се укинува одредбата на член 32 под II на Самоуправната спогодба за давање станови на користење и за одобрување станбени кредити на Основната организација на здружен труд „Радељевик“ од Дубровник

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав претседател Воислав Ракиќ и судии Бокидар Булатовиќ, Рамадан Враќиќ, д-р Васил Гривчев, д-р Стапа Ѓукиќ-Делевиќ, д-р Александар Фира, Иван Франко, Славко Кухар, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, Милосав Стиовиќ и Душан Штрбац

У-бр 70/77
7 септември 1983 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на Југославија,
Воислав Ракиќ, с р

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 15 ТОЧКА 2 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО НИШ ОД 10 МАЈ 1978 ГОДИНА

1 Д-р Славољуб Петровиќ од Ниш, му даде на Уставниот суд на Југославија иницијатива за поведување постапка за оцснување на уставноста на член 15 точка 2 од Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците на Медицинскиот факултет во Ниш од 10 мај 1978 година, поради тоа што со оспорената одредба на Правилникот, несогласно со Уставот на СФРЈ, различно се вреднува работниот стаж како критериум за доделување стан на користење, зависно од тоа дали е остварен во Работната заедница на Факултетот или во друга работна заедница

2 Со оспорената одредба од Правилникот е пропишано дека за стекнување право на доделување стан на користење, работниот стаж, остварен на Факултетот се вреднува со 10 бодови, а работниот стаж остварен надвор од Факултетот — со 5 бодови. Утврдениот број на бодови се однесува на секоја година остварен работен стаж

Работната заедница на Факултетот, во својот одговор на решението за поведување постапка (решение У број 262/81 од 19 јануари 1983 година), истакна дека смета оти оспорената одредба на Правилникот е согласна со Уставот на СФРЈ

За прашањето на основот за поповолно вреднување на работниот стаж, остварен во организацијата односно органот во кој се остварува правото на добивање стан, се изјаснија и претставниците на Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија и на Сојузниот комитет за законодавство. Според нивното мислење во сите случаи на уредување на правото на работниците по основ на работниот стаж тој еднакво се вреднува, освен во случаите на утврдување на редот на првенство за добивање стан на користење односно за доделување кредит за станбена изградба. Работниот стаж, според ставот на Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија и ставот на републичките и општинските совети на Сојузот на синдикатите, треба да се вреднува еднакво, независно од тоа во која организација на здружен труд тој е остварен. Станови се прибавуваат од средствата

што за овие потреби се формираат во текот на годината, а, по исклучок, тие средства се резултат од издвојувањата во текот на неколку години. Затоа подолгата работа во организацијата, во која се остварува правото на стан, нема позначајно влијание за прибавување на станови. Пропишувањето дека работниот стаж, остварен во други организации, треба початку да се вреднува од стабот остварен во организацијата во која работникот е во работен однос, ги доведува работниците во нерамноправна положба и во нееднакви услови при решавање на станбените потреби, што е во спротивност со општествената природа на доходот, утврден со Уставот на СФРЈ

3 Уставниот суд на Југославија смета дека станот е еден од основните услови за живот и работа на работните луѓе и граѓаните еден од битните елементи на општествено-економската положба на работниот човек, важен услов за стабилност на семејството на работникот, како основна општествена ќелија, и значаен фактор за зголемување на продуктивноста на трудот и за материјален напредок на општеството. Остварувањето право на добивање стан на користење е едно од основните права на работниците во здружениот труд, утврдено со устав и закон, што се остварува врз основа на заемност, солидарност и рамноправност на работниците во организацијата на здружен труд

Во остварувањето на тоа право годините на работниот стаж се земаат како едно од мерилата за изразување и преднување на минатиот труд на работниците. Без оглед на тоа што категориите работен стаж и минат труд не можат да бидат идентични, годините на работниот стаж претставуваат важен показател за должината на траењето на текуштиот труд на работниците и заедничкиот минат труд на општеството како целост

Правата на работникот по основ на минатиот труд произлегуваат од општествено-економската положба на работникот во здружениот труд, која, според Оддел II од Основните начела на Уставот на СФРЈ, му обезбедува, работејќи со средствата во општествена сопственост и решавајќи, непосредно и рамноправно со другите работници за сите работи на општествената репродукција во услови и односи на меѓусебна зависност, одговорност и солидарност, да го остварува својот личен материјален и морален интерес и правото да се користи со резултатите од својот текушт и минат труд и со придобивките на општиот материјален и општествен напредок, и врз таа основа што поделосно да ги задоволува своите лични и општествени потреби и да ги развива своите работни и други творечки способности

Како неотуѓиво право, што произлегува од општествената сопственост на средствата за производство и од правото на работа со тие средства, стекнато по основ на минатиот труд, тоа не може ни да се одземе ни да се ограничи. Правото на учество во распределбата на доходот, по основ на минатиот труд, не се губи со преминувањето од една во друга организација на здружен труд односно во работна заедница, бидејќи основ за стекнување на тоа право е минатиот труд на работникот. Притоа не е битно во која организација на здружен труд работел работникот, односно колкав работен стаж остварил во одделна организација на здружен труд, туку е битен вкупниот придонес на работникот, даден со трудот во изминатото време, како минат труд

Доходот што ќе го оствари основната организација на здружен труд, не е само резултат од трудот на работниците во таа организација, туку е резултат и од вкупниот општествен труд (член 17 став 1 од Уставот на СФРЈ). Остварен во текуштото време, доходот на секоја организација на здружен труд, покрај другото, е резултат од потрошениот жив труд, како и резултат од користењето на минатиот труд на претходните генерации. Затоа доходот на секоја организација на здружен труд, како дел на вкупниот општествен производ, има општествен карактер

Придонесот на работникот кон остварениот доход мора да се посматра не само како придонес во остварениот доход на основната организација на здружен труд, односно на работната заедница во која го остварува правото на добивање стан на користење, туку и како придонес што го дал за остварување на доходот на општеството како целост, и тоа преку неговиот целокупен минат труд, без оглед на тоа дали тој е остварен во една или во повеќе организации на здружен труд

Самоуправно е право на работникот во здружениот труд, самостојно и непосредно да ги уредува меѓусебните односи во здружениот труд и, во рамките на тоа право, заедно со другите работници, со самоуправни општи акти да ги уредува основите и мерилата за утврдување на редот на првенство за решавање на станбените проблеми

Уредување на овие односи може да се врши само во согласност со уставот и законот. За уредување на овие односи важи уставното начело дека работните луѓе остваруваат еднакви права, под исти услови, како и принципот за единствена положба на работниците во здружениот труд. Бидејќи работникот стаж, како дел од минатиот труд, работниците го остваруваат во единствениот систем на општествено-економските односи, тој стаж, како основ за стекнување на определени права на работните луѓе мора да биде, во рамките на иста организација на здружен труд, еднакво вреднуван. Отстапувањето од овој уставен принцип ги доведува работниците во нерамноправна положба при утврдување на редот на првенство за добивање стан на користење. Нееднаквото вреднување на работниот стаж може да се заснова само врз разликите во придонесот, а не и врз разликите во поглед на должината на работниот стаж, остварен во определена организација на здружен труд

Средствата за станбена изградба, како дел од средствата за заедничка потрошувачка, се користат и во согласност со принципот на заемност и солидарност во остварувањето на уставната обврска за постојано подобрување на животните услови на работниците во здружениот труд (член 32 став 1 од Уставот на СФРЈ). Принципот на солидарноста мора да дојде до израз и во распределбата на станови. Тој принцип мора да дојде до израз и кај редоследот при доделувањето на станови, за работниците да не се ставаат во нееднаква положба, и да се доведуваат во ситуација различно да ги остваруваат правата по основ на минатиот труд

Средствата за решавање на станбените потреби на работниците се наменски средства за заедничка потрошувачка, што работниците ги обезбедуваат со издвојување на средства од остварениот доход, сразмерно со нивниот придонес во остварувањето на доходот, што го дале со својот труд и со вложување на општествени средства, како минат труд на работниците (член 19 став 2 од Уставот на СФРЈ). Материјална основа за стекнување на средства за заедничка потрошувачка односно на средства за решавање на станбените потреби на работниците, претставуваат општествените средства на трудот, создадени со минатиот труд, како општествени вложувања. Затоа средствата за станбена изградба, како и целиот доход на организацијата на здружен труд од кој тие потекнуваат, не се резултат од вложувањата само на таа организација туку, на определен начин, се резултат од вкупниот општествен труд, изразен преку остварениот доход по основ на стопанисување со минатиот труд односно со средствата за проширена репродукција. Колкав е придонесот на секој работник, како поединец, во создавањето на вкупниот општествен минат труд, тешко е да се определи, не само поради нееднаквата материјална положба на одделни организации на здружен труд, туку и поради недостигот на изградени општествени критериуми со кои, на единствен начин, би се утврдувал придонесот на секој работник за создавање на минат труд на генерациите

Со поповолно вреднување на работниот стаж, остварен во организацијата во која се остварува правото на добивање стан, од работниот стаж остварен во други организации односно заедници, се доведува до затворање на организациите на здружен труд и се спречува нормално движење на работната сила

Затоа Уставниот суд на Југославија наоѓа дека е општествено оправдано и во согласност со уставот еднакво, а не различно вреднување на работниот стаж

5 Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 7 септември 1983 година, врз основа на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 13 став 1 точка 2 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, со мнозинство на гласови, донесе

О д л у к а

Се укинува член 15 точка 2 од Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците на Медицинскиот факултет во Ниш

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во состав: претседател Воислав Ракиќ и судиите Божидар Булатовиќ, Рамадан Враниќи, д-р Васил Гривчев, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, д-р Александар Фира, Иван Франко, Славко Кухар, Мустафа Сефо, Јаким Спиrowsки, Милосав Стијовиќ и Душан Штрбац

У-бр 262/81

7 септември 1983 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Воислав Ракиќ, с р

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во Правилникот за југословенските стандарди за методите на испитување на индустриските и отпадните води, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр 55/83, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТОДИТЕ НА ИСПИТУВАЊЕ НА ИНДУСТРИСКИТЕ И ОТПАДНИТЕ ВОДИ

Во член 1 точка 3 наместо зборовите „дифенил-карбазид-дитизон“ треба да стојат зборовите „дифенил-тиокарбазон-дитизон“

Во точка 5 наместо зборовите „дифенил-карбазид-дитизон“, треба да стојат зборовите „дифенил-тиокарбазон-дитизон“

Од Сојузниот завод за стандардизација, Белград
31 октомври 1983 година

УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДОМИНИКАНСКА РЕПУБЛИКА

I

Се назначува
Анте Илиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република

Југославија во Република Венецуела, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Доминиканска Република со седиште во Каракас.

II

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ

III

Овој указ влегува во сила веднаш

У бр 20
8 ноември 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,

Мика Шпиљак, с р

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА

За помошник-претседател на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија се назначува Павел Кунц, генерален директор на Савските електрани во Љубљана

С п п бр 1183
10 ноември 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА

За помошник-претседател на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија се назначува Предраг Јовановиќ претседател на Сојузниот одбор на Синдикатот на работниците од областа на хемија и неметали и член на Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија

С п п бр 1189
10 ноември 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с р

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат

Од Сојузните органи и организации

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Георгиевски Димитрија Тодор,

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Милић Милоша Милован, Мишић Мишић Зорана Софија,

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Кнежевић Стокић Сретена Радмила;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Богојевић Животе Петар, Ђика Михаила Милорад, Митић Крстева Миле Верица, Момчиловић Мркишић Лазара Ана, Поповић Аксенитја Томислав Станимировић Станимировић Ниле Милица, Томић Ракочевић Маршана Јелена,

— за заслуги и успеси постигнати во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бушелић Ивана Мирослав, Ѓосић Дамјановић Ранка Живка, Филиповић Тркић Дамјана Драгица;

Од СР Црна Гора

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Поповић Петра Светозар,

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Мартиновиќ Вука Божиќар, Поповиќ Ђуро Митар, Вујовиќ Крсто Јован, Вујовиќ Крстуна Велимир,

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Ђурашковиќ Панта Боро,

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ивановиќ Луке Рајко, Касом Петра Никола, Кољевиќ Вида Слободан Лековиќ Ника Јован, Мартиновиќ Васа Љубо, Миловиќ Мирка Драго, Пејовиќ Велише Милорад, Радовиќ Луке Љубо, Станоевиќ Илије Вељко, Шпадијер Петра Божиќар, Вујановиќ Крстуна Сретен, Вулићевиќ Божа Јован,

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бајковиќ Петра Ђуро, Бастиќ Мијата Веселин, Беќир Павла Никола, Бошковиќ Андрије Петар, Браќановиќ Марка Драгољуб, Чавор Марковиќ Васа Милица, Дамјановиќ Видаќа Војислав, Дапчевиќ Илије Милорад, Драгутиновиќ Илије Радован, Драшковиќ Душана Милорад, Ђаконовиќ Божа Душан, Ђаконовиќ Перовиќ Крста Олга, Ђоновиќ Дашииќ Сава Даринка, Ђурашковиќ Стева Петар, Ђурковиќ Андрије Бошко, Ђуровиќ Јована Војислав, Филиповиќ Сава Софија, Гаговиќ Гаговиќ Душана Вјера, Ивановиќ Ђура Јоко, Ивановиќ Пера Милена, Јаблан Павле Велимир, Јовановиќ Челебиќ Илије Анка, Јовановиќ Луке Никола Јовановиќ Ратка Новица, Јовићевиќ Кораќ Косте Ковиљка, Јовићевиќ Вида Петар, Калуѓеровиќ Марка Урош, Калуѓеровиќ Лазара Васо, Караѓузовиќ Бранка Лука, Касом Петра Божиќар, Кажииќ Јован Митар, Кнежевиќ Ника Радован, Ковачевиќ Марка Димитрије, Латковиќ Васа Милован, Липовина Сава Пантелија, Лубарда Душана Бранко, Лубарда Маштрап Марка Ике, Лубарда Мартиновиќ Ђура Сенка, Маричевиќ Марка Спасоје, Марковиќ Величка Богосав, Мартиновиќ Васа Божиќар, Мартиновиќ Душана Миленко, Мартиновиќ Душана Никола, Мартиновиќ Јована Светозар, Мартиновиќ Луке Вељко, Мештриќ Фрања Звонко, Миќиќ Радојице Радмила, Михаиловиќ Мирка Радован, Милошевиќ Јована Душан, Мухадиновиќ Јована Павле, Падалица Пава Марко, Пејаковиќ Тома Душан, Пејовиќ Марковиќ Јована Персида, Пејовиќ Николе Радислав, Перишиќ Перишиќ Крста Цвијета, Петричевиќ Сава Петар, Попивоќа Митра Слободан, Поповиќ Петра Ђуро, Радњиќ

Ника Јован, Радоман Риста Милорад, Радовиќ Љешковиќ Јанка Васиљка, Радуловиќ Радуловиќ Крста Васиљка, Радуновиќ Илије Ђорѓије, Рогановиќ Живка Милорад, Рогановиќ Душана Момчило, Роловиќ Ђура Томо, Станковиќ Бојана Новак, Шабан Јока Иво, Шаковиќ Мираша Драгослав, Шпадијер Крста Рајко, Томановиќ Јована Томо Вујановиќ Вида Љубомир, Зеќај Миловиќ Мирка Ана Живковиќ Луке Љубица,

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Маркуш Бранка Јован, Мартиновиќ Видо Боро, Пејовиќ Васа Војислав, Станковиќ Пера Вељко, Вујовиќ Петар Борислав,

— за заслуги и успеси постигнати во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Алиловиќ Вејсила Машо, Баша Ђура Невенка, Брковиќ Спасоја Видосава, Дапчевиќ Јабучанин Јована Вјера, Калуѓеровиќ Павла Драгутиќ, Капиќиќ Марка Ђорѓије, Марковиќ Калуѓеровиќ Мила Маре, Мартиновиќ Луке Анка, Мартиновиќ Васа Јелена, Мартиновиќ Илије Рада Мазникар Ахмета Шукрија, Милошевиќ Живковиќ Душана Јелена, Перовиќ Дворник Томислава Вожанка Петричевиќ Јована Бранко, Прља Вујовиќ Јована Ђорѓина, Радоман Ђура Драго, Рогановиќ Андрије Миливоје, Шпадијер Јовичевиќ Ђура Десанка, Шпадијер Грабовач Љуба Радојка, Вујовиќ Радоја Драгољуб,

Од СР Хрватска

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Параѓина Јове Бранко,

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ерман Матије Иво,

Од СР Словенија

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Паљетак Нико Луко

Бр 8
2 февруари 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството,
Петар Стамболиќ, с р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат

Од СР Македонија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Балевски Наум Милчо, Стефановски Стрезо Ристе, Талевски Ђорѓи Александар, Трајков Алекса Глигор.

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

Ангеловски Мирче Апо, Бајрам Шакир Ракип, Букревски Димко Русе, Јовановиќ Милош Јован, Бурчевски Ангелко Раде, Поповски Димитар Ристо, Шиндилевска-Ристевска Темелко Мара, Трачев Ристо Перо, Трајковски Андон Ђоко,

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ацевски Симе Душан, Ангеловски Ристо Стрезо, Бабачев Димко Ристо, Белковски Климе Никола, Белогаски Ђорѓи Јордан, Божиќ Божиќдар Милодраг, Бурчевски Ангелко Раде, Цветкова-Цавирска Петре Зора, Чаликовски Ђорѓи Владимир, Чамизски Пано Стојан, Чепицеза Коце Даница, Чокревски Илија Петар, Димитриевиќ Трајко Витомир, Димитриевиќ Спироски Иван, Дуковски Боге Ненад, Ђончевски Трифун Ђорѓи, Филипова-Маркова Иван Лидија, Фитовски Панчо Кочо, Гешоска-Ацска Стеван Нада, Илиевска-Сиљановска Самоил Роска, Илиевски Душан Ђорѓи, Јовевски Борис Стојан, Кенда-Петровска Хинко Ана, Киров Трајко Кочо, Кировски Атанас Душко, Корубин Ташко Илија, Костовски Димков Методија, Костов Васо Крсто, Костовски Методија Тасе, Ковилова Ђорѓи Блага, Крстевски Серафим Томе, Кузмановски Глигор Марко, Малинковска-Станкова Урош Загорка, Марковски Тирчо Мито, Марковски Милан Новак, Маркудов Димитар Миле, Милевски Ристо Владо, Мукаетов Коце Благоја, Несторовски Спироски Борис, Николов Димитар Христо, Николовски Кироски Атанас, Николовски Теофан Кироски, Петровски Мито Боро, Попдучевски Стефан Васил, Поповски Доне Јордан, Поповски Спасе Никола, Прошиќ Миле Душан, Симовски Васил Зауарије, Смуѓрески Милан Димитар, Стојчевски Иван Бранко, Шундовски Никола Миха, Темелкова Христо Веселинка, Теофиловски Јован Богољуб, Теодоровски Светозар Томислав, Трпковски Димитар Славко, Угуровски Јане Крсто, Вељановски Круме Радослав, Златковски Трифун Никола, Атанасов Николе Илија,

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН
ВЕНЕЦ

Арѓировски Атанас Драгослав, Богевски Ђуро Петар, Бошковски Стојан Петар, Божинов Спасов Кирил, Коробар Ангеле Иван, Талевски Митре Васил, Ташковски Атанас Јонче, Вељановски Никола Петар, Витановски Костадин Благоја,

— за заслуги и успеси постигнати во работата од значење за социјалистичка изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

Аџиевски Даме Стеван, Бачев Стојан Ристо, Бражанска-Јосифова Иван Елена, Бундовски Васил Драган, Чадиловска-Фесик Александар Марија, Димовски Никола Томислав, Ђорѓиев Костадин Крсте, Ефтимова-Каракашева Никола Љупка, Фоневски Тасе Гроздан Георгиевски Колев Панде, Груневски Мате Груне, Јаковчевски Божин Младен, Јаначковски Стојанов Боро Капајриски Лазо Петар, Карушевски Димитар Ратко Лазовски Атанас Петар, Мајковски Николов Михајло, Марковиќ Крсто Станојко, Хаџи-Смилевски Петров Михајло, Милосављева Антон Анѓа, Настев Димитар Најдан, Наумчев Трајков Здраве, Николовски Илија Димитри, Николовски Кузман Никола, Николовски Живко Томе, Рафаиловски Крсте Ђоре, Ристов Ђорѓи Благо, Сеизов Коце Тодор, Славковски Илија Воислав, Спиоровски Илиев Павле, Стојановски Душан Чедомир, Стојановски Томе Вангел, Стојковски Димитар Петар, Шапчевски Вангелов Трајко, Танушевски Ане Никола, Тулбевски Тодор Милутин, Тунтев Перо Ристо,

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алексовски Иван Александар, Ангелеска-Котушевска Ираќли Љубинка, Анѓелески Вељан Методи, Ангеловски Мито Андре, Арсовски Митко Петко, Атанасовски Николов Александар, Атанасова Бојаница Љиљана Баришиќ Марко Анте, Блажески Кироски Спасе, Блажески Венко Благоја, Божиновски Ламбе Благоја, Буневски Андреја Круме, Бушевски Јован Петар, Буљаровска-Блажеска Матеја Живка, Цветановски Крсте Сотир, Цветковски Теофан Душан, Чочевски Тодор Ристо Деолска-Наумова Јонче Вера, Деспотовски Јован Пројко, Деваја Фаик Сејтула, Димовски-Николова Младен Ђурѓевска, Диневска-Брицки Никола Марија, Довревски Никола Добре, Гавриловски Ѓоре Јордан, Георгиевска-Ристова Душан Душанка, Георгиевски Тасе Вељо, Глишовиќ-Серафимова Цветан Љубица, Гочевски Костадин Андо, Грамагиќу Ванко Фроса, Гравчевски Илија Марин, Грозданов Борис Мите, Христоманова-Косева Петре Славка, Христовски Спироски Јован, Христовски Благо Славко, Исаја-Исаја Томе Мара, Исков Никола Ристо, Исљами-Старова Ариф Дрита, Иванов Ефтим Ђорѓи, Ивановски Стефан Методија, Јанкова-Јанева Борис Вера, Јанковиќ Станоја Воислав, Јанкуловска-Каскалевска Васил Даница, Јанкуловски Тренко Томислав, Јордановски Димко Кирил, Јосифовски Стоилов Бранко, Јосифовски Никола Иван, Јовановски Петар Александар, Јовановски

Атанас Томе, Касапинов Влаже Славе, Келтановски Рампо Никола, Клашев Симон Пери, Клифов Стојан Димитар, Клобучишта Адраман Филипи Кочоска-Крле Ристо Иванка, Колевска Борис Севделица, Колевски Станко Петар, Конески Андон Јордан, Костадинов Ристо Влаже, Костов Трпе Панче, Костова-Стојановска Глигор Вера, Костовски Илија Кири, Костовски Кири Живко, Кралевски Петков Благоја, Куксовски Филимон Павле, Јазаревски Ђорѓи Петар, Јазаровски Тома Душан, Јешниковски Милутин Драгољуб, Малкоска-Глигорска Васа Ана, Манасиевски Русе Богољуб, Маневска-Стојановска Илија Дивна, Маркоски Ђорѓи Миле, Марковски Спасе Геро, Марковски Славко Стојан, Мартиновски Тодор Благоја, Масларевски Крсте Живоред, Мерсимовски Ибраим Ђанија, Мицевски Благој Кирил, Михајловски Тома Ђорѓи, Миленковски Кири Славко, Минциковски Вана Димитрија, Мушовић Јусуф Вехија, Најденов Герасим Кирил, Наневски Стојмиров Павле, Настевски Ламбе Никола, Наумовски Тодор Александар, Наумовски Алексо Васил, Неделковски Петар Цветко, Нешовски-Димитров Темелко Велика, Николић-Димева Славко Невска, Пановски Лазар Соќрат, Пасинечки Спасе Кири, Павловски Никола Јован, Павловски Благоја Петар, Павловски Нале Томе, Пејовска-Мракова Стефан Корнелија, Пеовски Петар Симеон, Пешевски Борисов Стојче Петков Митре Страхил, Петров Алафред Томе, Петровски Коста Љубинко, Полизов Јован Душко, Полизов Јован Ђорѓи, Попоска-Цатева Јамо Слоботка, Поповић Аћим Бранислав, Поповић Јован Петар, Поповски Александар Бранислав, Поповски Јован Климе, Поповски Мелко Мојсо, Радески Милан Благоја, Рафајловски Љубе Андреја, Ричковски Никола Еврипид, Ристић Благоје Антоније, Ристов Петре Трајан, Ристова Јанко Вергина, Ристовски Никола Павле, Ристовски Петар Трпко, Самаровски Ристо Јован, Симеонова Стојан Станка, Симоновски Тодор Дочко, Симоновски Христо Данаил, Соколова Јанева Славица, Спасов Стојан Стево, Станковић Драгутин Милан, Станковски Крсте Раде, Стоев Петар Трајан Стојанов Китев Ристо, Стојанова Кирил Милица, Стојановска-Димитровска Благоја Љубица, Сухарев Евгениј Живко, Шатовић-Крстева Петар Павлина, Шикалски Димче Сандре, Шишковски Коста Наум, Штакић-Чепишева Стефан Павлина, Танески Стојан Симон, Таневска-Маркова Тодор Душка, Таневски Драган Милош, Тапанцоска-Симонова Пано Павлина, Тасевски Војанов Бобе, Темелковски Илија Стефан, Тодоровски Вељан Стојан, Топчиевски Лазар Данајло, Торбовка Наум Марија, Трајковска-Стефановска Стојанче Даница Трајковски Доце Страхил, Трповски Митре Младен, Унковски Ванчо Слободан, Василевски Никола Коце Велковски Илија Александар, Велковски Васил Славко, Веригић Младен Душан, Звездоска-Звездоска Тодор Горица,

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРГВРЕНИ МЕЧЕВИ

Ристовски Ангел Методија,

— за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Здравков Димитар Влаже, Андонов Лазов Ангел, Бошков Коцев Јован, Филипов Лазар Марко, Гаври-

ловска-Димишкова Славе Даница, Илковски Ђорге Стево, Јакимовски Никола Стојче, Јакупи Јакуп Ѓеџеп, Јанев Таса Никола, Јанева-Василева Мишева Родна, Јосифов Ристов Лазар, Кимова-Тодорова Нанчева Нада, Костовски Велко Павле, Мамути Шефи Нуки, Маткалиев Лазар Иван, Петров Камчев Ристо, Петрова-Митова Ристова Маса, Поленак Ристо Никола, Соколовски Ангел Страхил, Спасовска-Ранковић Радомир Јелица, Стефановски Танче Цветко, Стреловски Ангелко Ђорѓи, Шахпазов Панов Лазар, Тодоров Димо Младен,

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Анчева Ангел Викторија, Андонов Димитар Иван, Анбелија Петар Александар, Анбеловски Васил Здравко, Ангеловска-Пулевска Васил Вера, Ангеловски Страхил Јордан, Ангеловски Ѓојин Максим, Ангеловски Борис Владимир, Аспровски Јован Димитар, Бајовски Тодор Ратко, Бошнаковски Лазар Илија, Бркич Саве Славко, Цами Алит Зија, Целевски Јончев Климе, Цветковски Иван Благоја, Цветковски Ђорѓи Миле, Чорбевски Благој Владимир, Дачић Тафо Рамиз, Даниловска-Стојанова Трајче Даница, Дафчев Ђиро Андреја, Доцевски Александар Мирко, Делова-Ивановска Никола Ленче, Димановска-Николова Чедо Љубица, Димитриевска-Крстеска Андон Даница, Димитровски Мане Спирко, Димковић-Спасић Петре Дана, Дојчиновска-Ивановска Александар Јелица, Дојчиновски Серафим Стефан, Дридар Цанко Рамиз, Думановска-Симовска Слободан Загорка, Дурански Јорданов Стојан, Цартовски Јован Стеван, Цилунов Страхил Слободан, Ѓорђевић-Кангардијева Трајко Јанка, Елмази Јашар Мејдин, Фазлиу Мемет Јакуп, Филиповска-Николовска Крсто Апка, Филиповска-Петрушева Пешо Милица, Филиповски Филип Јанаки, Филков Герман Илија, Гаши Аљуш Мурат, Гелев Јордан Трајко, Гоергиева Трпе Елена, Георгиевски Петар Благоја, Гоергиевски Трајко Душко, Глигоров Ђорѓи Љупчо, Глигоров Димко Васа, Груевски Спасе Симо, Хајредин Идриз Цабир, Хоши-Бељегу Шабан Саније, Христовски Борис Томислав, Илиј Петар Веролика, Илиевски Цане Петро Илиев Моне Стојан, Илиевски Ило Славе, Исеиновски Шемо Вајрам, Исмаил Хашип Сами, Истатов Глигор Андан, Иванов Трајкова Панче Вера, Ивановска-Ристевска Методија Милева, Јанева Александар Ленка, Јанковски Ђурко Стојче, Јермилова-Јакимовска Александар Виолета, Јонузи-Синајовска Сабедија Арџија, Јонузи Шефкет Цемал, Јорданов Илија Јордан, Јордановски Коста Кирил, Јогановић Кузман Слободан, Кајсторовски Трајко Стојило, Карчовска Глигор Павлина, Кипријановски Јордан Максим, Кипровски Васил Христо, Китаноски Ристо Владимир, Коцевски-Коцевска Александар Магда, Кочевски Борис Љубомир, Кочевска-Николић Михајло Вера, Кочевски Леснид Вангел, Конески Крсте Спиро, Костадиновски Милан Флорин, Костић Коста Војан, Костовски Александар Ристо, Костовски Коста Трајче, Котевски Лазар Јордан, Копачева-Дафкова Јордан Светлана, Крстевски Јордан Живко, Кук Вид Јозеф, Куртиши Салија Шабан, Лазарова-Георѓиева Радослав Зорица, Љутевски Милан Александар,

Магденоски Димо Темелко, Махмутовић Акија Феџо, Макевска-Павлаза Горѓи Марија, Маринковска-Шетлова Атанас Славко, Маринковски Јашко Кири Марков Мијалчо Ордан, Мемед Елез Ружди, Мишковски Методија Борис, Милковски Арсо Серафим, Милојевић-Панцова Михајло Душанка, Миновска-Јаковлевска Митре Бранка, Миновска-Тодоровска Коста Љубица, Мирчевски Јосиф Илија, Миса-

иловски Јосиф Лука, Мисеска-Ристеска Методија Јелица, Митовска Златанова Марко Мира, Момироска-Настеска Димко Магда, Момироски Симо Славе, Нафидоса-Басева Крсто Влагородца, Најдоски Кири Благоја, Нешиќ Ђорѓи Ђорѓи, Ничота Вокидар Иван, Никодиновски Вехо Јанко, Николиќ-Петровска Ђорѓи Оливера, Николов Томе Кирил, Николовски Коста Никола, Никољска-Јанега Димитар Љубица, Новески Димко Клите, Нурединовски Тофик Сале, Пандова-Ничева Иван Мирка, Паневска Фидо Рада, Панов Петре Јованче, Папеш-Конева Јордан Олга, Павловски Благо Здравко, Периќ Цвеја Александар, Решевски Јован Александар, Пешевски Стојче Кири, Петреска Димко Устијанка, Петрова-Петрушева Арсо Олга, Петровски Димитрија Драган, Петровски Ђорѓи Славе, Петрушевски Младен Стојман, Поповиќ Урош Ђорђе, Поповска-Вејкова Ване Ана, Реџепа Цемил Емурла, Ридова-Георгиева Цандо Васка, Русева-Рајчанова Славе Николина, Сали Зекира Бајрам, Салиоски Даутов Зија, Салунџиева-Мојсова Глигор Драгила, Сенкова Велан Слободанка, Симоновски Илија Цветан, Симоновски Атанас Стојан, Синадинова Владимир Иванка, Скапиев Костадин Ђорѓи, Смилевски Петар Кирил, Спасовска-Јончариќ Шимун Љиљана, Стефановски Пере Слободан, Стоилева-Тавчева Славе Васа, Стојановски Темелко Ђурко, Стојчевски Илија Митре, Стојчиќ Милана Радован, Стојковски Димче Драгвтин, Стошиќ Милутина Милан, Шубеска-Ристовска Славе Вера, Тантуровска-Наумова Ангел Љубинка, Темелковски Мишко Лазар, Толеровски Јордан Коста, Топлески Благоја Славко, Трајкова-Николова Златан Марица, Трајковиќ Илија Маргарита, Тренковски Ордан Борис, Трешковски Милан Божидар, Трпкова Гале Вера, Узунова Кирил Оливера, Узуновски Фидан Бранко, Вгчвароска-Тасева Анасташко Милица, Василевски Димче Драган, Верив Сури Мехди, Велков Јован Мите, Велковски Ђоре Љубе, Видески Никола Трајче, Зенговски Стојан Милан, Жерновски Кирил Никола,

— за залагање и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Тасевски Јордан Андрија

Бр 10
15 февруари 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с р

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат

Од сојузните органи и организации

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Обрадовиќ Живана Сава,
— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Шарац — Калаџиќ Омера Азра, Вучековиќ Јована Момчило.

— за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи меѓу СФРЈ и другите земји

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Блажевиќ Ивана Анѓелко,

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Церовиќ Радоман Гавро, Георгијевиќ Младена Милан, Крчиќ Милована Миодраг, Варциски Трајка Тоде,

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Божовиќ Птека Александар, Дејановиќ Симе Здравко, Гоип Ивана Иво, Јовановиќ Миленка Бранко, Караѓоле Дунка Бранко, Љубиша Андрије Лазар, Меловски Јована Милош, Пуља Сулејман Теки, Шегавец Стјепана Анте, Урошев Емила Радован, Зечар Тома Илија, Заљуг Милана Томо,

— за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи меѓу СФРЈ и другите земји

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Јаневски Петра Димитар Марковиќ Велише Ранко, Мочивник Франца Радко, Здујиќ Петка Гојко,

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Алексиќ Милана Сретен, Годлер Јоже Владимир Кривокапиќ Саве Ђорђе Марковиќ Драгомира Љубиша Синѓелиќ Радована Владимир, Тајмин Јосипа Динко, Вукотиќ Теодора Коста, Жалица Алексе Мирослав,

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Анакиоски Кире Благоја, Маринковиќ Велимира Душан, Михелиќ Фране Ладислав, Поповиќ Драгољуба Славко,

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи меѓу СФРЈ и другите земји

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Гениќ Трајка Радивоје,

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Црњак Петра Божидар, Керкез Славка Благоје, Радовановиќ Милутина Ненад, Родиќ Петра др Стеван,

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи меѓу СФРЈ и другите земји

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Србљанин Милоша Никола,

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бјелица Богдана Софрен, Миленковиќ Ранка Љубомир,

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Драгољиќ Ненада Душан Илиќ Чедомира Десимир, Костиќ Страшимира Душан, Мадеу Драгутина Невен, Станковиќ Добросава Никола, Загајац Јована Миливоје, Живковиќ-Борозан Душана Радмила

— за покажана храброст во вршењето на службена должност

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Мишкиќ Видака Дане, Радојновиќ Боривоја Милан,

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Богчев Петра Душан, Цвијовиќ Стојан Јелена, Мандиќ Глигорија Младен, Пејчиќ-Караонвиќ Ђуре Здравка, Замаклар Благоја Милан,

Од СР Црна Гора

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Мишковиќ Благоте Бранко,

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Ђуришиќ Радоја Урош,

За заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Томановиќ Луке Бранко,

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бушковиќ Љубомира Вуксан, Лековиќ Ива Лука Пајиќ Петра Милан, Вујовиќ Сава Момчило,

— за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Мариновиќ Ђуре Видо, Муслиќ Ибрахима Зуфер, Томашевиќ Богдана Борислав

Бр 12
21 февруари 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с р

УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат.

— за особени заслуги во ослободителната борба на народите и народностите на Југославија и за придонес на заедничката победа на фашистичкиот непријател

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Аганесјан Александер-Михаиловиќ, Аринин Глигориј-Федоровиќ, Бадмаев Харцха-Очировиќ, Бусембаев Смагул-Дјесембаевиќ, Грабко Владимир-Семеновиќ, Љашко Павел-Ивановиќ, Мухамбетов Айткали, Муриков Чари-Назаровиќ, Оспанов Са-мет, Султанов Астан, Шајахметов Аидарбек,

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Аринохин Геннадии-Ивановиќ, Батажан Пан-телеи-Алексеевиќ, Черјачукина Олга-Васиљевиќ, Дедушкин Александар-Андревиќ, Фоменко Нико-лаи-Федоровиќ, Королев Герасим -Павловиќ, Коз-ловскаја Нина-Андреевна, Кувакин Андреј-Јаков-левиќ, Мельников Виктор-Григоријевиќ, Панкова Љубов-Павловна, Пављук Федор-Михаиловиќ, Про-чан Василиј-Евсеевиќ, Сергеев Андреј-Ивановиќ, Смаљ Јилија-Антоновна Василенко Александр-Михаиловиќ, Воронина Ефросиња-Тарасовна, Зим-овнова Недежда-Павловна, Зиновјев Михаила-Пе-тровиќ,

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Алибеков Сергеј-Сергеевиќ, Антипенков Иван-Архиповиќ, Бабушкин Василиј-Терентјевиќ, Беда Иван-Григорјевиќ, Блошицин Иван-Ивановиќ, Бори-сав Петер -Герасимовиќ, Чанидзе Нури Хусеиновиќ, Черјачукин Иван-Кондратјевиќ, Фаизиев Исмаил, Гац Федор-Данилович, Гелемеев Иван-Ивановиќ, Гусеинов Гусеин-Ризаевиќ, Холматов Усканбаи, Јакунин Николаи-Ивановиќ, Јарулин Ахмет-Гаи-даровиќ, Киселев Алексеј-Филиповиќ, Колесников Семен-Федоровиќ, Косжанов Оринтаи, Кучеренко Василиј-Ефимовиќ, Мирзоев Георгиј-Давидовиќ, Мушкетов Николаи-Васиљевиќ, Плешаков Михаил-Јосифовиќ, Привалов Федор-Ивановиќ, Сахањ Иван-Степановиќ, Салимжанов Халил-Тоитановиќ, Сидоров Алексеј Ефимовиќ, Шихалиев Али-Рзаог-ли, Шонкалов Унберген, Шутов Павел-Поликарпо-виќ Татаркин Борис-Петровиќ Усманов Олимжан, Вукуленко Василиј-Ивановиќ, Запоточнии Змилиј-Махаиловиќ,

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ

Гаџиев Саид-Шахбизовиќ,

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Ермаков Леонид-Николаевиќ, Ходикин Григо-риј-Леонтјевиќ, Маслов Павел-Дамјановиќ, Шиш-каров Глигориј-Павлович, Овечкин Федор-Дми-триевиќ

Бр 15
25 февруари 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с р

ПОМИЛУВАЊА

Врз основа на член 315 точка 9 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-ративна Република Југославија, на седницата одр-жана на 23 ноември 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Се ослободуваат од натамошното извршување на изречената казна затвор

Albasha Huseina Muhamed Wajh,
Баотик Методије Славко,
Џеклики Хамза Скендер,
Чаглиќ Ѓорѓе,
Чељај Рустем Авдија,
Керими Рахман Исак,
Дервишај Ахмет Али,
Димитриќ Перо Бланка,
Драгојловиќ Жарко Гордана,
Фочо Рагиб Ахмет,
Илиев Илија Јован,
Кахриман Сабита Рифет,
Ковачевиќ Смаил Сенко,
Красниќи Исљам Шефки;
Кустудик Лазар Јово,
Махмути Баља Љеми,
Миленковиќ Љубодраг Милан,
Мисими Азем Адем,
Мујиќ Алије Есад,
Ниќин Јован Златинка,
Павиќ Будимир Златко,
Павличек Јосип Јосип,
Сегаша Мурсељ Исуф,
Селмани Мехмет Назми;
Шаља Џемо Идриз,
Шимиќ Мате Мирослав,
Штрус Франц Дарко,
Васоеиќ Продан Мирослав,
Вели Руфат Касум

II

Делумно се ослободуваат од извршување на из-речената казна затвор

Бољековиќ Андрија Стјепан, во траење од 1 (една) година,
Џвитковиќ Јуре Мила, во траење од 1 (една) година,

Делиу Мухарем Џеват, во траење од 2 (две) го-дини,

Чекај Беќир Адем, во траење од 1 (една) година,
Ељшани Казим Шемсие, во траење од 6 (шест) месеци,

Фејзовиќ Хамид Заим, во траење од 1 (една) година,

Гаши Сефа Исмет, во траење од 6 (шест) месеци,
Гавриловиќ Коста Стево, во траење од 6 (шест) месеци,

Ѓотиќ Александар Владислав, во траење од 1 (една) година,

Губетини Пајазит Кадри, во траење од 1 (една) година,

Хоти Исљам Бајрам, во траење од 6 (шест) ме-сеци,

Имери Рифат Рефик, во траење од 1 (една) година,

Јордановски Ѓорѓи Илија, во траење од 6 (шест) месеци,

Јовановиќ Воислав Миодраг, во траење од 6 (шест) месеци,

Јовановиќ Миладин Зоран, во траење од 1 (една) година,

Јозиќ Стеван Адам, во траење од 4 (четири) месеци,

Краш Милош Милан, во траење од 1 (една) година и 6 (шест) месеци,

Крстиќ Ненад, во траење од 1 (една) година и 6 (шест) месеци,

Лимани Шемси Хасан, во траење од 6 (шест) месеци,

Лукетина Драгутин Паво, во траење од 6 (шест) месеци,

Мартинов Саво Станимир, во траење од 1 (една) година,

Матијашевиќ Павао Ѓуро, во траење од 1 (една) година,

Миковиќ Драго Милко, во траење од 6 (шест) месеци,

Миличиќ Милан Иванка, во траење од 4 (четири) месеци,

Моравац Бошко Тривун, во траење од 4 (четири) месеци,

Муса Јахир Мус, во траење од 6 (шест) месеци,

Палинкаш Јосип Динко, во траење од 6 (шест) месеци,

Речица Максут Рагип, во траење од 1 (една) година,

Шаља Осман Џевад, во траење од 6 (шест) месеци,

Туцаковиќ Жарко Слободан, во траење од 2 (две) години,

Видовиќ Илија Богољуб, во траење од 3 (три) години.

О-бр 37
23 ноември 1983 година
Белград

Претседателство
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Претседател,

Мика Шпиљак, с р

СОДРЖИНА:

	Страна
758 Закон за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за купување на дизел-гориво и моторен бензин во 1984 година — — —	1681
759 Закон за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за финансирање на изградбата на нови термоцентрали топлини, енергени и котларници на течни горива во 1984 година — — — — — — — — —	1684
760 Закон за измена на Законот за привремена забрана на давањето гаранции и други исправи за обезбедување средства од идниот прилив на средства и на давањето кредити и гаранции за покритие на пречекорувањата во финансирањето на инвестициите — — — — — — — — —	1684

	Страна
761 Закон за привремена забрана на давањето гаранции и други исправи за обезбедување средства од идниот прилив на средства и на давањето кредити и гаранции за покритие на пречекорувањата во финансирањето на инвестициите — — — — —	1684
762 Закон за доаѓање во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на странците — учесници на XIV зимски олимписки игри, Сараево 84, без Југословенска виза — — — — — — — — —	1687
763 Одлука за измена на Одлуката за распоредување на средствата за нестопански инвестиции утврдени во Буџетот на федерацијата за 1983 година — — — — —	1687
764 Одлука за привремено ограничување на извозот на електрична енергија — — — — —	1687
765 Одлука за забрана за употребата на растителни масла за јадење и на свињска маст во индустријата како технички масносии — — — — — — — — —	1687
766 Одлука за измена на Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основицата за пресметување на царината и на другите увозни давачки, на даночните олесненија за остварениот девизен прилив при извозот и искажување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката — — — — — — — — —	1688
767 Наредба за задолжително атестирање на тркални лежишта — — — — — — — — —	1688
768 Наредба за задолжително атестирање на инсталациони проводници и на проводници за преносни потрошувачи — — — — —	1693
769 Одлука за пуштање во оптек на банкнота од 20 динари — — — — — — — — —	1698
Одлука за оценување на уставноста на член 19 точка 4 под б) од Правилникот за станбените односи на Работната заедница на Сојузниот секретаријат за надворешни работи — — — — — — — — —	1698
Одлука за оцена на уставноста на одредбите од член 10 на Правилникот за доделување станови на користење и кредити за индивидуална станбена изградба на Градежната работна организација „Плочче“ во Карделево — — — — — — — — —	1699
Одлука за оценување на уставноста на член 32 под II на Самоуправната спогодба за давање станови на користење и одобрување станбени кредити на Основната организација на здружен труд „Радељевиќ“ во Дубровник од 10 март 1980 година — — — — — — — — — — —	1701
Одлука за оценување на уставноста на член 15 точка 2 од Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците на Медицинскиот факултет во Ниш од 10 мај 1978 година — — — — — — — — —	1703
Исправка на Правилникот за југословенските стандарди за методите на испитување на индустриските и отпадните води — — — — — — — — — — —	1704
Укази — — — — — — — — — — — — — — —	1704
Назначувања и разрешувања — — — — — — — — — — —	1705
Одликувања — — — — — — — — — — — — — — —	1705
Одлука за помилување на осудени лица — — — — — — — — — — —	1711

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник Вељко Тадиќ. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.